

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

**Ревидирани Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2019**

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
Одговорност за финансиските извештаи	
Извештај на независниот ревизор	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3 – 4
Извештај за промени во капиталот и резервите	5 – 6
Извештај за паричниот тек	7 – 8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 128



Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на Стопанска Банка АД - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Стопанска Банка АД – Скопје, („Банката“) кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и билансот на успех, извештајот за сопствената добивка, извештајот за промени во капиталот и резервите и паричниот тек за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандардите“). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на сеакупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Банката заклучно со 31 декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Банката, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Банката во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Драган Давитков
Управител



Симеон Јовчевски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

30 април 2020
Скопје, Северна Македонија

ОДГОВОРНОСТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Раководството на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје (во понатамошниот текст "Банката") е одговорно за подготвување на финансиските извештаи за секоја финансиска година во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, кои даваат реална и објективна слика на финансиската состојба и резултатите од работењето на Банката за годината.

По извршените испитувања, раководството на Банката има разумни очекувања дека Банката има адекватни ресурси да продолжи во своето оперативно делување во блиска иднина. Поради таа причина, раководството на Банката продолжува да го применува принципот на континуитет во подготовката на финансиските извештаи. Во подготовката на овие финансиски извештаи, одговорноста на раководството на Банката вклучува обезбедување на:

- Избор и конзистентна примена на соодветни сметководствени политики;
- Проценки и расудувања кои се разумни и издржани;
- Сметководствените стандарди кои се во примена се следат, а нивното материјално неприменување е обелоденето и објаснето во финансиските извештаи; и
- Финансиските извештаи се подготвени врз основа на принципот на континуитет освен ако не е соодветно да се претпостави дека Банката нема да продолжи во дејноста.

Раководството на Банката е одговорно за чување на исправна сметководствена документација, која со разумна сигурност во било кое време ја обелоденува финансиската состојба на Банката и мора исто така да обезбеди финансиските извештаи да се во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија. Раководството на Банката е исто тако одговорно за чување на средствата на Банката и во таа насока да превзема разумни мерки на превенција и откривање на измами и други нерегуларности.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос

Генерален извршен директор
Претседател на Управен одбор

Тони Стојановски

Генерален директор за управување со ризици
Член на Управен одбор

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален директор за банкарство на мало
Член на Управен одбор

Орце Наумовски

Овластен сметководител



БИЛАНС НА УСПЕХ

за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019
 (Во илјади денари)

Белешка 31 декември 2019 31 декември 2018

Приходи од камата	4.206.816	4.509.860
Расходи за камата	(595.762)	(682.760)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	3.611.054
Приходи од провизии и надомести	1.262.912	1.109.285
Расходи за провизии и надомести	(437.122)	(366.829)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	825.790
Нето-приходи од тргуваче	8	(1.853)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	91.300
Останати приходи од дејноста	11	527.080
Удел во добивката на придружените друштва	24	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(763.510)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	101.477
Трошоци за вработените	14	(850.367)
Амортизација	15	(136.719)
Останати расходи од дејноста	16	(759.047)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-
Добивка пред оданочување		2.645.205
Данок на добивка	17	(274.076)
Добивка за финансиската година		2.371.129
Заработка по акција	41	
Основна заработка по акција (во денари)		135,80
Разводната заработка по акција (во денари)		135,80

Белешките кон финансиските извештаи од страна 9 до 128 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката 29 април 2020 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2020.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје:

Диомидис Николе популос
 Генерален извршен директор,
 Претседател на Управни Одбор

Тони Стојановски
 Генерален директор за управување со ризици
 Член на Управни одбор



Милица Чапаровска – Јовановска
 Генерален директор за банкарство на мало
 Член на Управни одбор

Орце Наумовски
 Овластен сметководител

Наумовски

А

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 (Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
Добивка/(загуба) за финансиската година		2.371.129	2.746.346
Останати добивки/(загуби) за финансиската година (пред оданочување)			
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Резвалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		3.136	2.624
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви			
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност			
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	17		
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		3.136	2.624
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Резвалоризациска резерва за долгнички средства расположливи за продажба			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на долгничките средства расположливи за продажба		(14.386)	8.475
- реализирани нето-добивки/(загуби) од долгничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех			
- дополнителна исправка на вредноста на долгничките средства расположливи за продажба			
- ослободување на исправка на вредноста на долгничките средства расположливи за продажба			
Резвалоризациска резерва за преземените средства арз основа на ненаплатени побарувања			
- резвалоризациска резерва признаета во текот на периодот		55.315	15.056
- намалување на резвалоризациска резерва, рекласификувана во Билансот на успех		(111.282)	(138.267)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови			
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех			
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење			
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење			
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24		
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		380	(3.325)
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17		
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		(69.973)	(118.061)
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		(66.837)	(115.437)
Сеопфатна добивка / (загуба) за финансиската година		2.304.292	2.630.909

Белешките кон финансиски извештаи од страна 9 до 128 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2020.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје:

Диомидис Николето Гулос
Генерален извршен директор,
Претседател на Управниот Одбор

Милица Чапаровска – Јошновска
Генерален директор за банкарство на мало,
Член на Управниот одбор.

Тони Стојановски
Генерален директор за управување со ризими
Член на Управниот одбор

Орице Наумовски
Овластен сметководител

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На ден 31 декември 2019
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
СРЕДСТВА			
Парични средства и парични еквиваленти	18	21.846.069	19.296.328
Средства за тргувanje	19	3.763	5.616
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	243.333	197.089
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	66.498.099	63.664.180
Вложувања во хартии од вредност	23	8.692.169	5.869.943
Вложувања во придружени друштва	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	33.123	-
Останати побарувања	25	1.355.825	454.474
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	42.025	68.969
Нематеријални средства	28	125.463	101.084
Недвижности и опрема	29	847.631	883.904
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за откупување	31	-	-
Вкупно средства		99.687.500	90.541.587
ОБВРСКИ			
Обврски за тргувanje	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	258.236	159.504
Депозити на други комитенти	34.2	82.857.540	76.002.374
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	214.344	296.455
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	79.918	128.364
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	95.126
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	1.019.211	930.114
Обврски директно поврзани со група на средства за откупување	31	-	-
Вкупно обврски		84.429.249	77.611.937

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На ден 31 декември 2019
(Во илјади денари)

		<u>31 декември</u> <u>2019</u>	<u>31 декември</u> <u>2018</u>
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал	40	3.511.242	3.511.242
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви	40	24.552	84.683
Останати резерви	40	831.373	831.373
Задржана добивка		10.891.084	8.502.352
Вкупно капитал и резерви		15.258.251	12.929.650
Вкупно обврски и капитал и резерви		99.687.500	90.541.587
Потенцијални обврски	42	13.976.657	14.191.047
Потенцијални средства	42	-	-

Белешките кон финансиски извештаи од страна 9 до 128
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје:

Диомидис Николетопулос
Генерален извршен директор,
Претседател на Управни Одбор

Тони Стојановски
Генерален директор за управување со ризици,
Член на Управен одбор

Милица Чапаровска - Јовановска
Генерален директор за банкарство на мало,
Член на Управен одбор

Орце Наумовски
Овластен сметководител



O. Наумовски

h

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019
(Во идници децември)**

Комад	Капитал и резерви и други активи	Резултат и промени во имотите и активите			Останати запаси и резерви за издавање и исплату акциите-прави ностите	Наредбата на регистрација на Општина- акциите-прави ност и резерви
		Продажни запаси и активи изменети из корпоративни акции	Други сопствен активи	Резултат- запаси изменети из корпоративни акции		
На 1 јануари 2018 (преведено во денари)	3.511.242	-	-	229.511	-	3.511.242
Коридон на постапа стапотка	-	-	(25.360)	(44.039)	-	3.452.843
На 1 јануари 2018 (преведено во денари) купувачкото Семејство Абдан (Група) за финансискиот термин	3.511.242	-	(25.360)	(44.039)	-	3.452.843
Добиен (згуба) за финансискиот термин	-	-	-	-	-	-
Останати активи/згуби (згуба) на терминскиот термин	-	-	-	-	-	2.746.346
Промени во објектите и предметите на претпријатијата расположени во продавачи	-	-	-	-	-	-
- претпријатијата промени по објектите и предметите (згуба) - реиздавање промени по објектите и предметите (згуба), предвидено со балансот на учесник	-	-	-	-	-	8.475
- издавање/искорист на промени на објектите и предметите предвидено распределение на приходите	-	-	-	-	-	-
- соредувачење на исплатите на промени на објектите и предметите сопственичките капиталувања	-	-	-	-	-	-
- исплати исправени промени по објектите и предметите (згуба) предвидено по објектите и предметите (згуба)	-	-	-	-	-	-
Промени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Промени по објектите и предметите на запасите од продажт и издавачки	-	-	-	-	-	-
Промени по објектите и предметите на запасите од продажт са потекнуваат по откупот на продавачите	-	-	-	-	-	-
Купувајќи се активите по откупот на продавачите Останати активи/згуби (згуба) за финансискиот термин	-	-	-	-	-	-
Промени по промените спроведени на баланса, за финансиски објекти кои се видли по објектите, предметите и капиталот на учесник	-	-	-	-	-	-
- промени спроведени	-	-	-	-	-	-
Изгубено терминалниот актив/згуба (згуба) претпријатијето изплатувач	-	-	-	-	-	-
Изгубено сопствената актив/згуба (згуба) за финансискиот термин	-	-	-	-	-	-
Промени со активите и предметите, промени по капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Изплатен актив по темел на преводот	-	-	-	-	-	-
Изплатен актив по темел на резервите	-	-	-	-	-	-
Изплатен актив по темел на резервите	-	-	-	-	-	-
Доприноси	-	-	-	-	-	(3.317.435)
Одлука на сопствениките	-	-	-	-	-	-
Промени сопствениките	-	-	-	-	-	-
Други промени по капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Разпределение со испорука претпријатијето по капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2018 година	3.511.242	-	-	-	-	114.263
На 31 декември 2019 година	3.511.242	-	-	-	-	115.300
		-	-	-	-	(7.351)
		-	-	-	-	830.250
		-	-	-	-	1.083
		-	-	-	-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛЮТ И РЕЗЕРВИТЕ
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019
(Во илјади денари)

Капитал	Ревалоризационни резерви				Останати резерви		Задолжена лобивка		
	Запишан капитал	Премии (Сопствени акции) и оли акции	Ревалоризациски резерви за средство за инвеститументи	Резерви за купување и продажба на имоти	Законска резерва	Капитална компонента на хибриден финансиски инструмент	Останати резерви на хибриден финансиски инструмент	(Акумулирана загуба)	Вкупно капитал и резерви
и 2018/ 1 јануари 2019 (тековен период) точната состојба	3.511.242	-	-	(14.263)	106.300	-	(7.354)	830.290	7.030.600
2019 (претходен период) коригирано бивка/загуба) за финансискот период ба) за финансискот период иаки/загуби) во периодот Јединствената вредност на средствата за продажба	3.511.242	-	(14.263)	-	106.300	-	(7.354)	830.290	7.030.600
<i>спрутски</i> ни промени во објективната вредност (нето), промени во објективната вредност (нето), оплансот на успех, исправка на вредноста на долгничките оложии за продажба -е на исправка на вредноста на долгничките оложии за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>инструменти</i> ни промени во објективната вредност (нето), промени во објективната вредност (нето), Останати резерви објективната вредност на заштита од ризикот кон објективната вредност на заштита од ризикот /ваше во странско работење/ки од вложување во странско работење јочни средства/сировки) признани во редоста кредитната способност на банката, за берски кон се мерат по објективна вредност спеш редоста	-	-	-	(55.966)	-	-	-	-	
капитални добивки/загуби) за финансискот ратива лобивка/загуба) за финансискот	-	-	-	(4.545)	-	380	-	-	(55.586)
<i>ионерите, признаени во капитал и резервите</i> ии во текот на периодот за законска резерва за останати резерви	-	-	-	(4.545)	-	380	-	-	(60.131)
<i>гостивар</i> гостивар	-	-	-	(4.545)	-	380	-	-	2.310.998
<i>и остатокот на резервите</i> на акумулирана лобивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>ионерите, признаени во капитал и резервите</i> ии 2019 година	3.511.242	-	(18.808)	106.300	-	(6.974)	830.290	-	15.258.251
<i>Белешките кон финансиски извештај од страна 9 до 129 претставуваат извршетлен деј на овие финансиски извештаји.</i> Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје Тони Стојановски Генерален директор за управување со ризини, Член на Управни одбор									
<i>Николетопулос</i> Николетопулос изврштен директор, член на Управни одбор									
<i>Онориј</i> Онориј Овластен сметководител									

7/6

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
Паричен тек од основната дејност			
Добивка пред оданочување		2.645.205	3.068.081
<i>Коригиран за:</i>			
Амортизација на:			
нематеријални средства	15/28	38.617	35.400
недвижности и опрема	15/29	98.102	102.431
Капитална добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	(25.980)	(13)
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. Побарувања	11	(71.636)	(90.242)
Капитална загуба од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. Побарувања	16	-	-
Приходи од камата	6	(4.206.816)	(4.509.860)
Расходи за камата	6	595.762	682.760
Нето-приходи од тргуваче	8	1.853	(1.940)
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа:			
дополнителна исправка на вредноста	12	1.277.783	1.406.769
ослободена исправка на вредноста	12	(514.273)	(875.122)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:			
дополнителни загуби поради оштетување	13	9.805	21.229
ослободени загуби поради оштетување		(111.282)	(138.267)
Посебна резерва:			
дополнителни резервирања	38	3.903	3.767
ослободени резервирања	38	(5.423)	(3.591)
Приходи од дивиденди		(6.695)	(5.399)
Удел во добивката/(загубата) на придржениите друштва			
Останати корекции	11	-	44.128
Наплатени камати		4.009.872	4.508.970
Платени камати		(594.310)	(695.205)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива:		3.144.487	3.553.896
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>			
Средства за тргуваче		-	(1.940)
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		(48.163)	(37.550)
Кредити на и побарувања од други коминтенти		(3.639.200)	(2.475.336)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		72.752	112.354
Задолжителна резерва во странска валута		(164.580)	(192.318)
Задолжителен депозит кај НБСРМ според посебни прописи		52.296	(236.541)
Останати побарувања		(916.694)	(1.550.588)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>			
Обврски за тргуваче		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-
Депозити на банки		98.753	77.034
Депозити на други коминенти		6.852.329	5.121.936
Останати обврски		88.078	(282.918)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочување		5.540.058	4.088.029
<i>(Платен)/ поврат на данок на добивка</i>		(402.326)	(219.711)
Нето паричен тек од основната дејност		5.137.732	3.868.318

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК (продолжение)
за периодот од 1 Јануари 2019 година до 31 декември 2019
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
Паричен тек од инвестициска дејност			
(Вложувања во хартии од вредност)		(7.258.308)	(5.817.564)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност (Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		4.660.845	6.255.710
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		-	-
(Набавка на нематеријални средства)		(62.996)	(31.821)
Приливи од продажбата на нематеријални средства (Набавка на недвижности и опрема)		(62.127)	(92.328)
Приливи од продажбата на недвижности и опрема (Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		97.616	10.461
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба (Останати одливи од инвестициска дејност)		-	-
Останати приливи од инвестициска дејност		-	228.521
Нето паричен тек од инвестициска дејност		(2.624.970)	552.979
Паричен тек од финансирањето			
(Отплата на издадени должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадени должнички хартии од вредност (Отплата на обврските по кредити)		(80.747)	(150.814)
Зголемување на обврските по кредити (Отплата на издадените субординирани обврски)		-	+
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		6.695	5.399
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции (Платени дивиденди)		-	(3.309.730)
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
Нето паричен тек од финансирањето		(74.052)	(3.455.145)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		(1.253)	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти		2.437.457	966.152
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		15.999.534	15.033.382
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		18.436.991	15.999.534

Белешките кон финансиските извештаи од страна 9 до 128
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николајопулос
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Тони Стојановски
Генерален директор за управување со ризици,
Член на Управен одбор

Милица Чапаровска - Јовановска
Генерален директор за банкарство на мало,
Член на Управен одбор

Орце Наумовски
Овластен сметководител



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

ВОВЕД

a) **Општи информации**

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје е трансформирана во акционерско друштво на 29 декември 1989 година. Главните активности се обавуваат и нејзиното седиште се наоѓа на ул 11 октомври бр 7, 1000 Скопје. Банката своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку мрежа на 65 филијали (2018 65 филијали).

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со македонските закони. Основните активности на Банката се следните:

- прибирање на депозити и други повратни извори на средства,
- кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции,
- кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции,
- издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници),
- финансиски лизинг,
- менувачки работи,
- платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи,
- брз трансфер на пари,
- издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување,
- изнајмување сефови, остава и депо,
- тргување со инструменти на пазарот на пари,
- тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали,
- тргување со хартии од вредност,
- тргување со финансиски деривати,
- управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти,
- давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови,
- купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност,
- чување на хартии од вредност за клиенти,
- советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица,
- продажба на полиси за осигурување,
- посредување во склучување договори за кредити и заеми,
- обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица,
- економско - финансиски консалтинг и
- други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка

Банката е контролирана од страна на Национална Банка на Грција, со седиште во Грција, која поседува 94,64% (2018 94,64%) од капиталот на Банката и претставува нејзина крајна матична компанија.

Акционите на Банката котираат на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност на пазарот на подсегментот задолжителна котација, а кодот под кој котираат е следниот:

Шифра на хартица од вредност

ИСИН број

СТБ (обична акција)

MKSTBS101014

СТБП (приоритетна акција)

MKSTBS120014

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

ВОВЕД (продолжение)

a) Општи информации (продолжение)

Финансиски извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2019 година беа одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 април 2020 година

б) Основи за изготвување на финансиските извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст "НБСРМ"), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовкa на финансиските извештаи (во понатамошниот текст "Методологија") („Службен весник на РСМ“ бр 83/2017) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РСМ“ бр 83/2017), пропишани од страна на НБСРМ и кон се во примена од 01 јануари 2018 година

Во рамки на Методологијата е пропишана обврската за пресметка на оштетувањето за кредитен ризик кој Банката е должна да го утврдува односно проценува и да признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства во согласност со Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик пропишана од НБСРМ

Во август 2018 година Народната банка на Република Северна Македонија донесе нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 149/18) која се применува од 01 јули 2019 година

Презентација на финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките ("Службен весник на РСМ" бр 83/17), (во понатамошниот текст "Одлуката").

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)**6) Основи за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Презентација на финансиските извештаи (продолжение)**

Раководството на Банката го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ, на начин како што се инкорпорирани во Методологијата и нивните толкувања врз финансиските извештаи, како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Одлуката и вреднувањата на средствата, обврските, приходите и расходите во согласност со барањата на Методологијата

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба кои се вреднуваат по објективна вредност, како и други финансиски средства и финансиски обврски кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех врз основа на претпоставката на принципот на континуитет

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со Одлуката на Народна Банка на Република Северна Македонија, бара користење на најдобро можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие процени и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Реалните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираните финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Банката за целите на известувањето до НБРСМ.

Процenkите и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двета периоди - тековниот и идниот период.

Информации во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка I г.)

Финансиските извештаи на Банката се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката I в) кои финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Банката

8) Значајни сметководствени политики**Приходи и расходи по основ на камати**

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Приходи и расходи по основ на камати (продолжение)

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Банката врши проценка на паричните текови имајќи ги во предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема во предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и сите платени и наплатени провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за одобрување на кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога правото за да се добие дивиденда е востановено за сите акционери кои учествуваат во распределбата.

Износи исказани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се исказани во денари со примена на официјалните девизни курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се исказуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Финансиски средства

Банката ги признава финансиските средства и обврски во книгите, само и само доколку е една страна во договорните одредби на инструментот. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на тргување кога купувањето или продавањето на вложувањето е според договор чии што одредби бараат испорака на вложувањето во договорените временски рамки. Финансиските средства почетно се признаваат по објективна вредност, што претставува трансакциска цена на инструментот. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во моментот на нивното почетно признавање. Класификацијата на финансиските средства се врши во зависност од бизнис моделот на банката и карактеристиките на договорените парични текови. Во банката се утврдени три бизнис модели: HTC (held to collect) ги вклучува финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, HTCS (held to collect and sale) ги опфаќа финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останатата сеопфатна добивка и HFT (held for trading) ги опфаќа средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Финансиски средства кои се чуваат за тргувanje**

Хартиите од вредност за тргуване, кои се состојат од обврзници издадени од државата и сопственички инструменти издадени од банки, се хартии од вредност вклучени во портфолио за кое постои намера за остварување на профит на краток рок. Хартиите од вредност за тргуване се опфатени со бизнис моделот (HFT) и сојдентично на моделот ваквите инструменти иницијално се признаваат по објективна вредност, при што трансакциските трошоци не се вклучуваат во износот по кој првично се мери инструментот. Овие средства банката ги управува со цел тргуване и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории описаны подоле. Ваквите инструменти последователно се мерат според нивната објективна вредност, без намалување на трансакциските трошоци, преку билансот на успех врз основа на нивната пазарна цена и тоа за средствата за тргуване како нето приходи од тргуване, а за финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање, како нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност. Добивки или загуби од курсни разлики се признаваат во билансот на успех како нето приходи/расходи од курсни разлики. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со хартиите од вредност за тргуване, се евидентира како приход од камата. Добивките или загубите реализирани при продажба или отпис на средството се евидентираат како останати приходи/расходи Купопродажбата на хартиите од вредност за тргуване се признава на датумот на тргуването, што го претставува датумот кога Банката се обврзува да го купи или продаде средството.

Финансиски средства расположиви за продажба

Финансиски средства расположиви за продажба се оние финансиски средства коишто се чуваат на неопределено време, и истите можат да бидат продадени доколку постои потреба за решавање на проблеми поврзани со ликвидноста или промена на каматните стапки, девизните курсеви или пак цената на акциите.

Финансиските средства расположиви за продажба почетно се признаваат по нивната објективна вредност без намалување на трансакциските трошоци кои може да настанат при продажба или отгушување, а потоа последователно се мерат според објективната вредност, врз основа на пазарната вредност или врз основа на износите добиени со примена на методи на парични текови за вложувањата во друштва кои не котираат на берза.

Банката ги класифицира средствата во оваа категорија доколку се исполнети следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба
- исполнет е условот единствено отплати на главница и камата-СПИ
- сопственички средства, за кои раководството при првично признавање одлучи промените на објективната вредност да се признаваат во ревалоризациски резерви

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на финансиските средства расположиви за продажба се еднакви на разликата помеѓу амортизираната набавна вредност и објективната вредност и се признаваат во капиталот и резервите на позицијата ревалоризациски резерви. Кај должностните хартии од вредност при депризнање кога средството ќе се продаде или достаса, кумулативната нереализирана добивка или загуба претходно признаена во капиталот се вклучува во нето добивката или загубата за периодот во позицијата останати приходи/расходи. Кај сопственичките хартии од вредност при нивно депризнање, состојбата на сметката за ревалоризациски резерви банката ќе ја прекнижи на позицијата Акумулирана/Задржана добивка.

Пресметаната камата со примена на методот на ефективна каматна стапка како и евентуалните загуби поради оштетување и позитивните и негативните курсни разлики се признаваат во билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2019****ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање, за кои Банката има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Банката продаде било каков дел од вложувањата кои се чуваат до доспевање кој не би бил нематеријален, во таков случај целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се класифицирани според моделот НТС (held to collect) и се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

Банката ги класифицира средствата во оваа категорија доколку се исполнети следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови
- исполнет е условот единствено отплати на главница и камата-СППИ

Банката во оваа категорија ќе ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувањата за наеми, побарувањата за провизии и надоместоци, и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со одлуката за кредитен ризик, а за кои условот СППИ е неприменилив. За овие средства не се бара исполнување на СППИ условот.

Добивки или загуби од курсни разлики се признаваат во билансот на успех како нето приходи/расходи од курсни разлики. Добивките или загубите реализирани при продажба или отпис на средството се евидентираат како останати приходи/расходи. Добивки и загуби кога средството е оштетено или депризнаено се признаваат преку билансот на успех.

Кредити одобрени од Банката

Кредитите се класифицирани според моделот НТС (held to collect) и се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка. Класификацијата се врши според деловниот модел на Банката и карактеристиките на паричните текови. Кај кредитите се исполнети следниве критериуми за класификација и мерење по амортизирана набавна вредност:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови
- исполнет е условот единствено отплати на главница и камата-СППИ

Кредитите одобрени од Банката ги вклучуваат кредитите кога средствата се одобрени на комитентите. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се вреднуваат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Каматите врз основа на кредити одобрени од Банката се вклучени во приходи од камати и истите се признаваат на пресметковна основа. Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Банката проценува на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување. Во случај на вложувања класифицирани како расположиви за продажба, ако има значајно или пак пролонгирано намалување на нивната објективната вредност под нивната набавна вредност, во таков случај истите се разгледуваат при утврдувањето дали средствата имаат загуба поради оштетување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Загуби поради оштетување на финансиски средства (продолжение)**

Доколку постои таков доказ за должничките инструменти расположливи за продажба, кумулативната загуба, мерена како разлика помеѓу набавната вредност на вложувањето и неговата тековна објективна вредност, се намалува од ревалоризациската резерва и се признава во билансот на успех во позицијата исправка на вредност Кај сопственичките хартии од вредност не се пресметува исправка на вредност Загубите поради оштетување признаени во билансот на успех на вложувањата кои се вреднуваат преку главнината, не се сторнираат преку билансот на успех Ако, во подоцнежниот период, објективната вредност на вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се зголеми и таквото зголемување може објективно да се врзе со настан кој се случил по признавањето на загубите поради оштетување во билансот на успех како исправка на вредноста, во таков случај загубите поради оштетување се анулираат Износот на ослободувањето ќе биде вклучен во позицијата исправка на вредност на него основа Останатиот износ до новата објективна вредност доколку има се признава во ревалоризациски резерви

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквият финансиски инструмент и се признаваат во билансот на успех

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Банката нема да може да ги наплати сите достасани износи по побарувањата според оригиналните договорни услови Всушност поимот “побарувања” има значење на кредити, договорени обврски како што се акредитиви, гаранции или договорени обврски за зголемување на кредитниот лимит Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се исказува како намалување на сметководствената вредност на кредитот, додека за вонбилансните ставки, резервацијата се исказува во рамките на ставката резервации Зголемувањата на резервациите се вршат преку исказаниите загуби поради оштетување признати во билансот на успех

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Банката е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година со примена на следните проценти

<u>Ризична категорија</u>	<u>Процент</u>
А	од 0,01% до 5%
Б	над 5% до 20%
В	над 20% до 45%
Г	над 45% до 70%
Д	над 70% до 100%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжение)

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост или специфичниот ризик на ниво на земја, врз основа на следните принципи

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместивата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што во уштеност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, вклучувајќи ги и надоместливите износи од гаранции и обезбедувања, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитниот портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупниот кредитниот портфолио. Овие загуби се утврдуваат врз основа на историски податоци за кредитните рангирања на кредитокорисниците, и ја одразуваат тековната економска клима во која функционираат кредитокорисниците
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш квартално, и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех
- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Банката врши отпис и на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%. Натамошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех
- Во случај на одобрени кредити на кредитокорисници во земји со зголемен ризик на потешкотии за сервисирање на надворешен долг, се проценува политичката и економската ситуација, и се воспоставуваат дополнителни резервации за ризичност на земја

Депризнавање на финансиски средства

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од сопственоста

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски и дериватни финансиски инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Депозити од банки и други финансиски институции и компоненти

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци, и последователно се вреднуваат по амортизираната набавна вредност

Обврски по основ на кредити

Обврските по основ на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователно мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу него приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи. Приоритетните акции кои носат задолжителна фиксна дивиденда се класифицираат како финансиски обврски и се прикажани во други обврски. Дивидендите од овие приоритетни акции се признаваат во билансот на успех.

Дериватни финансиски инструменти

Дериватните финансиски инструменти вклучуваат договори зависни од промената на курсот и иницијално и последователно се вреднуваат по објективна вредност. Овие договори не се квалификуваат за сметководство на хединг согласно специфичните критериуми на МСФИ 9 - "Финансиски инструменти признавање и мерење" и следствено се третираат како дериватни инструменти чувани за тргувanje, односно добивките и загубите се препознаени во нето-приходи од тргувanje.

Депризнање на финансиските обврски

Банката ги депризнаava финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарели.

Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Изdatoците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останати последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се преисметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Мебел и опрема	10% - 25%

Добивките или загубите оставарени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Недвижности и опрема (продолжение)**

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување Кога сметководствената вредност на средствот е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средствот веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниска метода на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Банката врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат било какви навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средствот и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средствот се намалува до неговата надоместувачка вредност

Раководството на Банката редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат било какви навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средствот со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средствот е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средствот се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обирските, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања. Овие средства почетно се признаваат по почетна сметководствена вредност, односно по пониската вредност од набавната вредност на кредитот, вклучувајќи ги трансакциските трошоци (обично набавната вредност на кредитот е вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правниот основ за стекнување на сопственост) и објективната вредност намалена за проценетите трошоци за продажба одредена од страна на овластен проценител на датумот на преземањето на средството. За сите средства превземени после 6 април 2013 година Банката, при почетното признавање евидентира и оштетување од најмалку 20% од пониската од набавната и проценетата вредност на превземеното средство. Доколку исправката на вредноста на кредитот кој што е наплатен по пат на превземање на средства, е повисока од 20% од почетната вредност на превземеното средство, разликата се признава во рамките на ревалоризационите резерви на Банката.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)

По почетното признавање, преземените средства најмалку еднаш годишно се анализираат за загуби поради оштетувања и истите се мерат по пониската вредност од 80% од претходната сметководствена вредност и проценетата вредност намалена за проценетите трошоци за продажба. Оштетувањата се признаваат во билансот на успех на Банката.

При продажба на средството се ослободува износот што е евидентиран во ревалоризациски резерви и истиот се признава во билансот на успех во делот исправка на вредност на финансиски средства на нето основа.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат депозити по видување и пласмани кај други банки и финансиски институции, износи кај НБРСМ и други финансиски средства како што се благајнички и други записи, како високо ликвидни средства кои доспеваат во рок од 3 месеци и имаат незначителни промени на објективната вредност.

Средства од комисиона работење

Банката управува со средства во име и за сметка на правни лица и граѓани и ги чува и пласира во различни финансиски инструменти врз основа на насоките на комитетите. Банката добива надомест за овие услуги. Средствата од комисионото работење не претставуваат средства на Банката и истите не се препознаени во финансиските извештаи. Банката не е изложена на било каков ризик за ваквите средства, со оглед на тоа дека не ги гарантира истите.

Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Банката има тековни обврски (законски или конструктивни) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Банката ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признат како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за подмирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги во предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствената вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Банката во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Користи за вработените (продолжение)

Во согласност со законските барања, колективниот договор и интерните правилници Банката има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Отпремнините на вработените се третираат како дефинирани пензиски планови. Обврските за отпремнини се признаени во билансот на состојба врз основа на актуарска проценка и претставуваат сегашна вредност на дефинираните обврски спрема вработените намалени за објективната вредност на планираните средства (тековно нема такви признати средства) корегирана за сите непризнаени актуарски добивки и загуби намалени за трошокот за минати услуги кој се уште не е признат. Дефинираните обврски за користи на вработените се пресметуваат на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на кредитната метода на проектирана единица.

Оданочување

Обврската на Банката за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајно во примена на датумот на билансот на состојба.

Одложенот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и соодветната даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики, а одложено даночко средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во оној обем во кој е веројатно дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

Наеми

Банката дава и зема недвижни под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемници се признааваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ВОВЕД (продолжение)

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континuitет на вреднувањата изм. периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиски средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат известувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Банката месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Банката донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитниот портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Банката користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиот кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019****ВОВЕД (продолжение)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)****Корисен век на материјалните и нематеријалните средства**

Раководството на Банката го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустриската

Актуарски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените

Евентуалните трошоци кои Банката би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Банката во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Освен како што е наведено во Белешката 1б), не постојат други промени во сметководствените политики при составувањето на приложените финансиски извештаи. Согласно наведенето во Белешка 1б) во делот на Презентација на финансиските извештаи, одредени Белешки во приложените финансиски извештаи се презентирани согласно начинот на презентација во Одлуката

ѓ) Споредбени информации

Со цел да се добие посигурна, релевантна презентација одредени износи во претходната година се рекласифицирани за да бидат во согласност со презентацијата за тековната година

Извештај за сопствена добивка

Во илјада МКД
Декември 31, 2018

	Тековен период	Претходен период	Рекласификација
Расходи од провизии и надоместки	(366 829)	(105 731)	(261 098)
Останати оперативни трошоци	(747 489)	(1 008 587)	261 098

е) Усогласеност со законската регулатива

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРСМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба

Во периодот од 02 09 2019 година до 04 10 2019 година, НБРСМ спроведе делумна теренска контрола на Стопанска Банка АД - Скопје во врска со целокупното работење на Банката, со посебен осврт на Оперативниот ризик, Стратегијата и деловните планови на Банката, Организациската поставеност, Системот за известување, стрес тестирање и воведување на нови производи/ активности/ системи, Внатрешната и надворешната ревизија и организацискиот дел за контрола на работењето со прописите, Оценка на организацискиот дел за следење на контролата на усогласеноста на работењето на Банката со прописите, Правниот ризик, Ликвидациониот ризик, Постапувањето по мерките коишто се однесуваат на управувањето со ИТ ризикот, Постапувањето по мерките коишто се однесуваат на управувањето со ризикот од ПП/ФТ и Усогласеноста во работењето со прописите

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

ВОВЕД (продолжение)

е) Усогласеност со законската регулатива (продолжение)

Извештајот од извршената супервизија, финализиран на крајот од март 2020 година, содржи наоди и препораки кои немаат материјално влијание врз работењето на Банката, а за истите Банката подготви Акционен план за нивно отстранување

ж) Обелоденување за управување со ризици

Квалитативните и квантитативните информации за поодделните видови на ризици одделно се дадени во белешките 2 и 3

з) Настани по датумот на билансот на состојба

Банката нема значајни настани по датумот на Билансот на состојба за кои ќе се изврши прилагодување во финансиските извештаи

Законот за данок на добивка се промени и стапи на сила од 27 декември 2019, за фискална година 2019. Всички промените се однесуваат на категоријата непризнати даночни расходи, промена во даночниот третман на амортизација и промена во делот на трансферни цени вклучително и пролонгирањето на рокот за изготвување на Извештајот за трансферни цени кој ќе треба да се изготви најдоцна до 30 септември во тековната година за претходната

Промени се направени и во Законот за данокот на личен доход кој стапи во сила од 27.12.2019 година, за фискална година 2020. Промените се однесуваат во делот на стапките за оданочтување, односно во периодот 2020 до 2022 година ќе се применува единствена даночна стапка од 10% за сите видови данок на личен доход, освен доходот од игри на среќа кој ќе се оданочтува по стапка од 15%

Законот за данок на додадена вредност исто така е изменет и стапи на сила од 04 јануари 2020 година за фискална година 2020. Измените се во делот каде се регулира правото на одбивката на претходниот данок на додадена вредност, висината на прагот за регистрирање на даночен обврзник како и во делот на одмерување на висината на глоба за непочитување на одредбите на Законот

Банката тековно го проценува влијанието од измените во понапред цитираните закони

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

4 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

(во илјада денари)

за пртување	по објективна вредност преку биланс на успех	по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка			по амортизирана набавна вредност	Вкупно
		по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2019 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-					
Средства за пртување	3 763	-				
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дерилатни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Останати побарувача	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	3 763	-	4 897 998	-	16 948 071	21 846 069
						3 763
Финансиски обврски						
Обврски за пртување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дерилатни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибриден инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	1 019 211	1 019 211
						84 349 421
						84 349 421

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

<i>(во илјада денари)</i>					
по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку остатоката со сопствената добивка		по амортизирана изабавна вредност	
за тргуваче	по објективна вредност при почетното предназначение	должнички инструменти	сопственички инструменти	изабавни инструменти	Вкупно
2018 (претходна година)					
Финансиски средства					
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	-
Средства за тргуваче	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чуваани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од банки	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од други комитенти	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-
Останати побарувача	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	-	4.956.713	5.616	14.339.615	19.296.328
Финансиски обврски					
Обврски за тргуваче	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чуваани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-
Издалени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски	-	85.675	84.445.241	89.487.629	

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Превземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Банката е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Банката.

Политиките за управување со ризиците на Банката се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити за ризиците и соодветни контроли, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите со помош на сигурни и современи информациони системи. Банката редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите со цел да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организиската структура на раководењето со ризици на Банката осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи ги Надзорниот одбор, Управниот одбор, вишиот менаџмент, како и помеѓу Банката и НБГ Групацијата, нејзините клиенти и сите други поврзани субјекти. Во рамките на Банката, активностите за раководење со ризици главно се одвиваат на следниве нивоа:

- Стратешко ниво, кое опфаќа функции на раководење со ризици што ги извршува Надзорниот одбор. Тоа се однесува на одобрување на стратегија за ризици, дефинирање на ризиците, профилот и апетитот за ризици на Банката, како и профилот за преземање ризици заради остварување позитивен резултат и други политики и внатрешни инструкции на високо ниво поврзани со ризиците.
- Тактичко ниво, кое опфаќа функции на раководење со ризици што ги извршуваат членовите на Управниот одбор и вишиот менаџмент. Тоа се однесува на воспоставување на политики за ризици и процедури за управување со посебни ризици и воведување на соодветни системи и контроли за да се обезбеди дека сèвкупната релација помеѓу ризикот и приносот останува во рамките на прифатливо ниво. Општо земено, во оваа категорија спаѓаат активностите за управување со ризици што ги извршува Секторот за управување со ризици на Банката, како и други критични функции на поддршка.
- Оперативно ниво, кое опфаќа управување со ризици при непосредно извршување на активностите на Банката. Соодветните активности се извршуваат од поединци кои преземаат ризик во име на организацијата. Управувањето со ризици на ова ниво се спроведува преку соодветни контроли содржани во соодветните политики, процедури и инструкции дефинирани од страна на менаџментот.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, оперативниот ризик и пазарниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Доминантен ризик во работењето на Банката претставува кредитниот ризик дефиниран како тековен или иден ризик врз финансискиот резултат и капиталот кој произлегува од неможноста должникот да ги исполнi условите од договорот со Банката или да не постапи според договореното. Изложеноста на овој ризик главно произлегува од активностите на кредитирањето на населението и правните лица како и активностите во делот на вонбилиансните финансиски инструменти (одобрени лимити, гарантите и акредитивите).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Кредитен ризик (продолжение)

2.1.1 Мерење на кредитен ризик, лимити и политики на намалување на ризиците

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управување со кредитниот ризик на Банката кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Одбор за управување со ризици и Комисија за класификација на актива и резервација за потенцијални обврски и загуби, врз основа на извештаи и анализи изгответи од страна на релевантните организациони делови на Банката. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Одборот за управување со ризици, Управниот одбор и до Надзорниот одбор на Банката.

Банката има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Класификацијата на корпоративните клиенти кон кои е изложена Банката се ревидира најмалку на полугодишна основа. Банката има имплементирано систем на следење на ранопредупредувачки сигнали со цел навремено да се идентификуваат евентуални влошувања на кредитоспособноста на клиентот и да се преземат соодветните активности за намалување на кредитниот ризик.

Банката користи различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Хипотеки врз стапбени објекти,
- Залог на деловен имот како деловни објекти, залихи и побарувања,
- Залог на финансиски инструменти како што се должнички и сопственички хартии од вредност,
- Залог на подвижен имот како автомобили и опрема и друго

Банката го следи исполнувањето на воспоставените интерни и законски лимити и ги контролира концентрациите на кредитниот ризик. Лимитите за ограничување на кредитниот ризик се дефинирани во Стратегијата за ризиците, како и во Политиките и Процедурите кои го регулираат управувањето со кредитниот ризик, и се поставени на ниво на поединчен должник, меѓусебно поврзани субјекти, изложеност кон внатрешни лица на Банката, големи кредитни изложености, изложеност по сектори на делување како и други интерни лимити. Истовремено, Банката го контролира нивото на кредитен ризик кон домашни и странски банки преку воспоставување лимити на ризична изложеност кон нив кои се предмет на ревидирање најмалку еднаш годишно. Исто така, ризикот од концентрација на изложеност по сектори и дејности се следи на редовна основа врз основа на воспоставени лимити.

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Во август 2018 година, НБРСМ ја измени и дополнi, а последователно објави нова Одлука за методологијата за управување со кредитен ризик („Службен весник на РНМ“ бр. 149/18) која стапи во сила од 1 јули 2019 година.

Врз основа на новата Одлука, Банката ги воведе измените во дефинирањето на реструктурираните изложености, третманот на реструктурираните изложености, како и воведувањето на новите критериуми за излез на изложеноста од статусот на реструктуирање (пробен период за редовните и нефункционалните реструктурирани кредити). Во согласност со горенаведената Одлука, Банката воведе нови правила за нефункционалните изложености (contamination effect), напредни прудентни филтри за нефункционалните изложености, воведе анализа за неможност за наплата, ги утврди сите изложености со проектно финансирање и воведе показатели за ЛТВ и ДТИ на портфолиото за население.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста (продолжение)

Пресметката на загубата од оштетување и посебната резерва за кредитна изложеност се заснова на утврдената очекувана загуба по поединечен договор, најмалку на месечна основа

Банката ја класифицира кредитната изложеност по поединечен договор во соодветната категорија на ризик

Класификацијата се прави според следниве критериуми

- кредитната способност на клиентот, односно квалитетот на проектот,
- навременост на клиентот во намирањето на обврските и
- квалитет на обезбедување

Од аспект на понатамошната класификација на кредитната изложеност, Банката ги има предвид

- измените во кредитната способност на клиентот, т.е. на проектното финансирање,
- навременост на отплатата на обврските

Согласно политиките на Банката, одредувањето на оштетувањата и резервациите се врши на поединечна основа

Оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку евалуација на очекувана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. При пресметка на сегашната вредност на проценетите идни парични текови се користи ефективната каматна стапка за дисконтирање на идните очекувани парични текови, имајќи ја во предвид вредноста на обезбедувањето.

Сите нефункционални кредити исто така се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа

Пресметаната резервација за оштетување во 2019 година се движи во следниве рамки

- Од 0,01% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А,
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б,
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В,
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г,
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д

Категоријата 1 опфаќа кредитни изложености за кои не е утврдено значително зголемување на кредитниот ризик во однос на почетниот период. Овие заеми се класифицираат во категоријата на ризик А, според барањата на регулативата на НБРСМ.

Категоријата 2 вклучува кредитни изложености со идентификувано значително зголемување на кредитниот ризик според критериумите пропишани во Политиката за нефункционални и реструктуирани кредити, вклучително и задочиување над 30 дена. Оваа категорија ги вклучува кредитите од категориите на ризик Б и дел од кредитите од категоријата В (изложености со редовен статус).

Категоријата 3 ги вклучува сите нефункционални изложености, вклучително и категоријата UTP (неможност за наплата) и FNPE (нефункционални реструктуирани кредити).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИИ
31 декември 2019**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик**

Во илјади денари

Назадните изложението на кредитниот резерв, класификувана по Група 1	Кредити на и податувања од други кредитенти		Вложувања во финансиски срдечници за предавка		Вложувања во финансиски срдечници кои се чуваат во листа на кредити		Парични средства и парични еквиваленти		Поборувача за промишлен и надворешни промишлен и надворешни		Останат поборувача		Вкупно					
	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден				
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018				
Сметки арх., пред искр. на вредностите и посебни резерви (Исправка на вредноста и посебна резерв)																		
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	243.333	197.089	62.237.124	59.508.192	8.610.744	5.802.691	-	-	10.528.055	9.672.239	2.326	2.400	9.517	31.833	10.575.681	10.139.527	92.206.780	\$5.353.971
Сметки арх., пред искр. на вредностите и посебни резерви (Исправка на вредноста и посебна резерв)	-	(11.472)	(145.995)	-	(12.808)	-	-	(85)	(1.210)	(1)	(2)	(4)	(11)	(17.345)	(25.307)	(127.907)	(185.233)	
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	243.333	197.089	62.126.652	59.362.697	8.610.744	5.789.833	-	-	10.527.970	9.671.029	2.325	2.398	9.513	31.822	10.558.336	10.113.879	92.078.873	\$5.168.738
Сметки арх., пред искр. на вредностите и посебни резерви (Исправка на вредноста и посебна резерв)																		
Сметки арх., пред искр. на вредноста и посебна резерв	-	3.745.576	4.280.973	-	-	-	-	-	-	1.238	161	8	1.162	137.793	77.148	3.884.615	4.339.444	
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	-	(358.573)	(610.372)	-	-	-	-	-	(199)	(38)	(1)	(99)	(14.253)	(6.132)	(393.026)	(616.641)		
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	-	3.367.003	3.670.601	-	-	-	-	-	1.039	123	7	1.063	123.540	71.016	3.491.589	3.742.803		
Изложеност на кредитниот резерв, класификувана по Група 2																		
Сметки арх., пред искр. на вредностите и посебни резерви (Исправка на вредноста и посебна резерв)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	-	1.004.444	6.810.882	-	-	-	-	-	2.028	607	2.951	2.671	1.790	3.381	2.590	58.008	1.013.803	695.549
Сметки арх., пред искр. на вредноста и посебна резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изложеност на кредитниот резерв, класификувана по Група 3																		
Сметки арх., пред искр. на вредностите и посебни резерви (Исправка на вредноста и посебна резерв)	9.659	9.510	2.901.982	3.002.669	-	-	-	-	3.684	1.106	14.218	29.749	22.403	20.789	4.959	105.662	3.046.915	3.229.485
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	(9.659)	(9.510)	(1.987.538)	(2.431.787)	-	-	-	-	(1.666)	(499)	(111.267)	(21.678)	(20.613)	(17.468)	(2.369)	(47.654)	(2.033.112)	(2.533.936)
Сметки арх. измакена 38 исправка на вредноста и посебна резерв	-	-	1.004.444	6.810.882	-	-	-	-	2.028	607	2.951	2.671	1.790	3.381	2.590	58.008	1.013.803	695.549
Вкупна стапка за вредностите и посебни резерви																		
Вкупна стапка за вредностите и посебни резерви	242.992	206.599	68.974.682	66.981.834	8.610.744	5.802.691	-	-	10.531.749	9.673.345	17.782	32.310	34.928	53.784	10.718.433	10.332.337	99.138.310	92.942.900
Вкупна стапка за вредностите и посебни резерви	(9.659)	(9.510)	(2.476.583)	(3.187.654)	-	(12.808)	-	-	(1.751)	(11.769)	(27.118)	(20.618)	(17.518)	(33.967)	(79.493)	(2.554.045)	(3.35.810)	
Вкупна стапка за вредностите и посебни резерви	243.333	197.089	66.498.099	63.664.180	8.610.744	5.789.833	-	-	10.529.998	9.671.636	6.315	5.192	11.310	36.266	10.684.466	10.242.834	96.594.265	99.607.090

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИАИ
31. декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
Б. Вредност на обезбедуването (објективна вредност) земена за запитта на кредитниот ризик

Бо најјавен денари

	Блокирања во финансиски средства						Парични средства и парични еквиваленти	Останати побарувачки	Водитељски најдоделени	Вкупно	
	Кредити на и побарувачка од други компоненти	финансиски средства расположени за промоција	кои се чуват до достапување	На ден	На ден	На ден					
	На ден	На ден	На ден	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
<i>Вредност на обезбедувачкото и кредитната извештајност</i>											
Проектиран инструменти за обезбедување											
париични депозити (во депозитни											
справници на сметки во банката	2 251 390	2 408 271							71 187	108 553	2 322 577
документи за кредитни									-	-	2 516 829
документи за кредитни	1 845 650	1 845 932							-	-	1 845 650
Банкарски гарантии	619 138	1 034 566							421 711	190 834	1 040 849
Гарантии со арутчи за осигурување и									-	-	1 225 400
попис за обезбедување									-	-	-
Корпоративни гарантии (сврзани банкарски и срзни									-	-	-
документи за осигурување)	4 559 027	2 781 913							78 217	342 033	4 637 244
Гарантии со физички лица	575 398	575 393							538	730	575 946
Запот на незважен имот									-	-	576 023
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	38 810 904	38 227 764							194 188	225 547	39 005 092
Имот за употреба (арест)	24 123 562	25 737 925							1 827 340	1 775 046	25 951 262
Запот на нивните имот	11 380 655	12 894 889							-	5 754 990	5 329 931
Состапни имоти на обезбедување	1 566 596	1 663 537							116 714	88 518	1 683 310
Вкупна вредност на обезбедувачкото и кредитната извештајност	85 731 720	87 170 090							-	-	84 465 145
									-	-	84 061 157
									-	-	94 196 865
									-	-	95 231 247

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
B. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Во најдадените												
	Кредити на и поборувачи на други компаниети			Кредити на и поборувачи на дружи компаниети			Парични средства и парични еквиваленти			Поборувања за промишленост и издавачи			
	На ден 31.12.2019	На ден 31.12.2018	На ден 31.12.2019	На ден 31.12.2018	На ден 31.12.2019	На ден 31.12.2018	На ден 31.12.2019	На ден 31.12.2018	На ден 31.12.2019	На ден 31.12.2018	На ден 31.12.2019	На ден 31.12.2018	
Нераспределитни	-	-	-	-	-	-	-	-	1 171	1 073	-	1 171	1 073
Земјоделство, шумарство и риболов	-	-	369 188	583 591	-	-	-	-	16	48	23	59	27 836
Рударство и вадење на камен	-	-	259 640	173 730	-	-	-	-	4	2	-	16 921	15 276
Преработувачка индустрија	-	-	2 851 212	3 689 664	-	-	-	-	73	69	344	752	67 962
Текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	415 466	521 409	-	-	-	-	21	28	7	11	46 795
Хемиска индустрија, производство на гравирани материјали, прометско и преработка на горива, фармацевтичка индустрија	-	-	936 406	784 659	-	-	-	-	12	17	6	20 479	48 038
Машини, алати и одредби Стапната преработувачка индустрија	-	-	2 354 318	2 262 087	-	-	-	-	22	24	-	175 303	155 092
Снабдување со енергија, гас, вода и газификација	-	-	226 631	117 175	-	-	-	-	1	4	-	9	1 201
Снабдување со храна, питейни напитоци и сопствените им отпадни вредности	-	-	1 554 251	1 857 631	-	-	-	-	-	17	387	22 502	305 549
Потреба на материјали и производници	-	-	6 698	8 913	-	-	-	-	-	145	130	30	1 232 455
Градежништво	-	-	2 253 593	1 629 758	-	-	-	-	420	-	-	-	-
Техника на големо и тројно најавено.	-	-	-	-	-	-	-	-	84	438	4749	7 397	1 694 846
Потреба на материјали и производници	-	-	5 791 730	5 865 856	-	-	-	-	75	51	188	257	165 967
Транспорт и складираше Систем за сместување и сервис на добра со храна	-	-	808 804	848 041	-	-	-	-	10	5	2	244	16 805
Информатички системи и комуникации	-	-	801 145	785 509	-	-	-	-	-	-	-	-	18 371
Финансиски активи и обврски на соодветување	-	-	183 492	113 914	-	-	-	-	9	11	-	1 448	13 777
	-	-	197 089	60 036	1 063 372	-	-	-	-	-	1 781	-	1 92 360
	-	-	243 333	197 089	-	-	-	-	-	-	1	-	118 193
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 138 359
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 028 823
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 919
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 486 598
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 551 020
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 919
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 504 111
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973 034
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 648
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804 129

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
B. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

Во најдадените

	Вложувања во финансиски средства						Вложбите во парични активи						Вложбите во и нивоите на						
	Кредити на и побарувача			финансиски средства			Парични средства и			Портураната за			Вкупно						
	побарувача од банки	Кредити на и побарувача	од други компанији	предмет на	кон се чуваш до	погодок	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	на ден	
На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	Богатстване	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	На ден	
31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	
Дејности во зракот со надворешен имот	-	298 361	586 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	241	607	298 462	587 399	
Стручни, научни и технички дејности	-	565 051	426 054	-	-	-	-	-	18	23	110	71	144 479	156 776	709 658	582 924			
Административни и пословни услужни дејности	-	-	30 296	26 098	-	-	-	-	1	3	-	-	13 930	15 057	44 137	41 158			
Јавно управа и обука, а затошкането се извршува сопствените	-	-	16 290	2 832	8 610 744	5 789 883	-	-	4 898 285	4 956 713	-	-	-	-	620	1 446	16 911	4 278	
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на здравствено и социјално заточиште	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Други улогови и дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на домуќинства како работилници,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
дејности на домаќинство кои промендуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
разновидна стока и храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дејности на екстремниот туризам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансијски тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продавачи на податоци и финансии лица кои не се состават за првпат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно	243 333	197 089	66 498 099	63 664 180	8 610 744	5 789 883	-	-	10 529 998	9 671 636	6 315	5 192	11 310	36 266	10 242 944	96 584 265	89 607 690		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИИ
31 декември 2019**

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Во изјади детали

Балансниот денески	Кредитни и небарауваните обврски		Вложувања во финансиски средства		Побарувани за парични средства и кои се чуваат до првостапање		Поставени еквиваленти		Првиот и најдоместични		Останати побарувачи		Водбранени идентитети		Водбранени идентитети			
	На ден	На ден	На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден		На ден			
			31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018		
<i>Географска локација</i>																		
Република Северна Македонија	-	-	66 498 099	63 664 180	8 610 744	5 789 883	-	-	4 980 229	4 937 559	6 315	5 192	11 310	36 266	10 684 466	10 242 844	90 711 163	84 695 924
Македонија	-	-	66 498 099	63 664 180	8 610 744	5 789 883	-	-	4 980 229	4 937 559	6 315	5 192	11 310	36 266	10 684 466	10 242 844	90 711 163	84 695 924
Земји-членки на Европската Унија (без Европските земји-членки на ОЕЦП)	243 333	197 089	-	-	-	-	-	-	5 629 769	4 714 077	-	-	-	-	-	-	5 873 102	4 911 166
Европа (оставато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦП (без европските земји-членки на ОЕЦП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (посеке од 10% од вкупната кредитна изложеност)	243 333	197 089	66 498 099	63 664 180	8 610 744	5 789 883	-	-	10 529 998	9 671 636	6 315	5 192	11 310	36 266	10 684 466	10 242 844	96 594 265	89 697 699
Вкупно	243 333	197 089	66 498 099	63 664 180	8 610 744	5 789 883	-	-	10 529 998	9 671 636	6 315	5 192	11 310	36 266	10 684 466	10 242 844	96 594 265	89 697 699

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

Средства за троукање			Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех споделени иacco текви при почетното призначавање								Вкупно		
Долженчики хартии са вредност за троукање	Сопственички хартии са вредност за троукање	Дополнителни хартии са временост	Сопственички хартии од временост	Кредити на и побарувачи от бенчи	Кредити на и побарувачи од други компанији	Кредити на и побарувачи од бенчи	Прекоодна година 2018	тековна година 2019	прекоодна година 2018	тековна година 2019	Прекоодна година 2018	тековна година 2019	Прекоодна година 2018
тековна година 2019	Прекоодна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2019	тековна година 2019	тековна година 2019	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018
Сметководствен вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност кога се издаја на ризик													
категорија на ризик:													
категорија на ризик:													
категорија на ризик:													
категорија на ризик:													
категорија на ризик:													
категорија на ризик:													
Вкупна сметководствена вредност													

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Банката да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Банката вклучува

- Примена на оперативни стандарди поврзани со ликвидносниот ризик на Банката, вклучувајќи соодветни политики, процедури и средства за контролирање и лимитирање на ликвидносниот ризик
- Поседување на соодветни ликвидни средства кои одговараат на профилот на готовински тек на Банката и кои би можеле веднаш да се конвертираат во готовина без да предизвикаат капитални загуби
- Мерење, контрола и тестирање на сценарија за потребите од финансирање, како и приетапот до изворите на финансирање
- Подготовка на планови за непредвидени настани за Банката за спроведување со нарушувањата на ликвидноста со кои се предвидува финансирање на некои или сите активности навремено и по разумна цена
- Следење на лимитите и коефициентите на ликвидносен ризик имајќи ги предвид ризичната толеранција и профилот на Банката, како и регулаторните барања за пропишаното минимално ниво на стапките на ликвидност

Процесот на управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик се спроведува преку воспоставување на адекватно дневно управување со ликвидноста, преку изготвување на планови за ликвидност. Плановите ја одразуваат ликвидноста обезбедена преку готовински приливи и ликвидноста потребна за финансирање на готовински одливи. При подготовката на плановите и проекциите на ликвидноста на дневна, неделна, месечна и подолгорочна основа се води сметка за почитување на поставените лимити, одржување на потребната валутна структура, рочната усогласеност на средствата и изворите на средства и други регулативни правила.

Следењето на ликвидноста на Банката се врши од страна на Секторот за средства и ликвидност. Секторот за средства и ликвидност ги ускладува сите приливи и/или одливи во сите валути кои произлегуваат од парични дознаки, чекови, банкарски трансфер и трансфери на сметки.

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

31 декември 2019	Во илјади денари					
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА						
Парични сред. и парични еквиваленти	21 846 069	-	-	-	-	-
Средства за тргувanje	3 763	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	243 333
Кредити на и побарувања од други комитенти	1 929 296	3 767 781	15 040 747	9 863 899	15 971 049	19 925 327
Вложувања во картини од вредност	58 759	1 283 945	4 565 339	858 038	924 350	1 001 738
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33 123	-	-	-	-	33 123
Останати побарувања	1 355 825	-	-	-	-	-
Задолжени средства	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	25.226.835	5.051.726	19.606.086	10.721.937	16.895.399	21.170.398
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	258 236	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	46 047 248	3 448 562	21 001 426	7 658 693	2 551 465	150 146
Обврски по кредити	9 707	-	21 521	20 839	12 878	149 399
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	928 233	-	-	-	-	90 978
Вкупно финансиски обврски	47.243.424	5.448.562	21.022.947	7.679.532	2.564.343	390.523
Вонбилиансни ставки						
Вонбилиансна актива	16 783	46 228	28 019	-	-	91 030
Вонбилиансна пасива	11 115 525	225 875	1 330 623	1 185 639	105 613	47 349
Рочна неусогласеност	(33.115.331)	(576.483)	(2.719.465)	1.856.766	14.225.443	20.732.526
						403.456

Активата и пасивата на Банката е класифицирана според датумот на доспевање, со исклучок на кредитите и побарувања од други комитенти, каде што за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање (кредитни картички, Мој Кеш, итн.), распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи. Иако првичната анализа покажува неусогласеност помеѓу активата и пасивата за период до една година, значителен дел од депозитите на Банката до една година се стабилни и се сметаат за депозитно јадро во износ од 71.773.005 илјади денари (2018: 66.100.781 илјади денари) со што се овозможува рочната неусогласеност да се надмине.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)

							Во илјади денари
31 декември 2018	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични сред. и парични еквиваленти	19 296 328	-	-	-	-	-	19 296 328
Средства за тргувanje	5 616	-	-	-	-	-	5 616
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	1 770	-	-	-	-	-	195 319
Кредити на и побарувања од др. комитенти	2 020 234	3 472 807	15 547 734	9 327 596	15 229 433	18 066 376	63 664 180
Вложувања во хартии од вредност	25 687	1 827 815	2 801 805	1 134 577	-	80 059	5 869 943
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	454 474	-	-	-	-	-	454 474
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	21.804.109	5.300.622	18.349.539	10.462.173	15.229.433	18.341.754	89.487.630
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	159 504	-	-	-	-	-	159 504
Депозити на други комитенти	38 026 760	5 967 226	21 667 167	7 633 602	2 529 337	178 282	76 002 374
Обврски по кредити	1 503	23 762	57 332	30 976	33 483	149 399	296 455
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	95 126	-	-	-	-	-	95 126
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	839 136	-	-	-	-	90 978	930 114
Вкупно финансиски обврски	39.122.029	5.990.988	21.724.499	7.664.578	2.562.820	418.659	77.483.573
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	1 141	-	-	-	-	1 141
Вонбилансна пасива	11 837 166	416 621	820 515	906 140	195 940	94 158	14 270 540
Рочна неусогласеност	(29.155.086)	(1.105.846)	(4.195.475)	1.891.455	12.470.673	17.828.937	(2.265.342)

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Банката е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, со исклучок кај кредитите и побарувања од други комитенти и неискористените лимити-потенцијална кредитна изложеност кадешто за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање (кредитни картички, Мој Кеш, дозволени пречекорувања итн.), распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи односно за износот на искористувањето на средствата од одобрените лимити

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од отворени девизни, каматни и позиции од сопственички хартии од вредност кои се изложени на пазарни движења и промени во волатилноста на пазарните стапки или цените (како што се каматните стапки, кредитни маргини, девизен курс и цени на капитал)

Девизен ризик

Банката е изложена на ефектите од флукутацији на важечките девизни курсеви кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовинските текови. Банката определува лимити на изложеност по валута и агрегатно за сите валути, а кои се следат на дневна основа. Табелите подолу ја сумираат изложеноста на Банката кон ризикот од девизен курс на 31 декември 2019 и 2018 година

Ризик од промена на каматните стапки

Банката е изложена на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовински текови. Со оглед на тоа што портфолиото за тргувanje на Банката е незначително и истото се однесува главно на државни хартии од вредност, изложеноста на каматниот ризик се оценува од аспект на портфолиото на банкарски активности. Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е тековниот или можниот ризик за добивката (нето приходи од камата) и/или капиталот што произлегува од негативните движења на каматните стапки што влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности. Превземањето на овој ризик е дел од банкарското работење и може да биде значителен извор на профитабилност и акционерска вредност. Сепак, прекумерен ризик од промена на каматните стапки може да претставува значајно загрозување за добивката и капиталината основа на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Ризик од промена на каматните стапки (продолжение)

Банката има воспоставено рамка за управување со овој ризик со цел да се минимизираат ефектите од негативните промени во идните каматни стапки, и тоа преку воспоставување и следење на соодветни лимити и користење на техники за мерење на изложеноста од ризикот од промена на каматни стапки во банкарското портфолио

Во табелата е прикажана Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година

Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Банката има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Стратегија и Политика и методологија за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Банката да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и превземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансиското резултат и капиталната позиција на Банката.

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ загуба	Сопствени средства	Активи пондерира на според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
31 декември 2019 Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2019)		12 843 936	78 976 122	16,26%

Ефекти од примена на сценарија

Ризик од промена на девизен курс	(97 388)	12 746 548	79 075 280	16,12%
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	97 388	12 941 324	78 876 963	16,41%
МКД априцира за 10% во однос на сите други валути	(194 776)	12 649 161	79 174 439	15,98%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	194 776	13 038 712	78 777 805	16,55%
МКД априцира за 20% во однос на сите други валути				
Ризик од промена на каматните стапки	(549 358)	12 294 578	78 976 122	15,57%
зголемување на кс за 200 бп	(354 873)	12 489 063	78 976 122	15,81%
намалување на кс за 200 бп	(1 098 717)	11 745 219	78 976 122	14,87%
зголемување на кс за 400 бп	(709 746)	12 134 190	78 976 122	15,36%
намалување на кс за 400 бп		12 843 936	78 976 122	16,26%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/ загуба	Сопствени средства	Активи пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
31 декември 2018				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2018)		11 981 568	73 607 134	16,28%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	(64 753)	11 916 814	73 674 404	16,17%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	64 753	12 046 321	73 539 863	16,38%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	(129 506)	11 852 061	73 741 675	16,07%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	129 506	12 111 074	73 472 593	16,48%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 200 б п	(518 993)	11 462 574	73 607 134	15,57%
намалување на кс за 200 б п	(361 803)	11 619 764	73 607 134	15,79%
зголемување на кс за 400 б п	(1 037 987)	10 943 581	73 607 134	14,87%
намалување на кс за 400 б п	(723 607)	11 257 961	73 607 134	15,29%

Банката има воспоставено рамка за вршење на стрес тестирање врз основа на која врши стрес тестирање најмалку еднаш годишно со цел анализирање на чувствителноста на Банката на сет од екстремни но веродостојни шокови, а таа опфаќа и анализа на чувствителноста на средствата и обврските при промена на девизниот курс и при промена на каматните стапки од аспект на портфолиот на банкарски активности. При тоа, сценаријата кои го земаат во предвид ризикот од промена на девизен курс го оценуваат влијанието на можната апрецијација и депрецијација на девизниот курс на денарот во однос на другите валути и при сите останати фактори непроменети, ефектот се гледа преку остварена добивка/загуба од курсни разлики. Од друга страна, целта на стрес тест анализата за ризикот од промена на каматните стапки во портфолиот на банкарските активности е да ја испита чувствителноста на билансите на Банката на промените на каматните стапки, преку испитување на влијанието на каматните шокови во претпоставените сценарија врз нето каматните приходи.

И во двете анализи на чувствителноста, промената во адекватноста на капиталот се оценува преку ефектот од сценаријата врз износот на сопствени средства (при што се претпоставува профитот дека е нула), а со тоа и на адекватноста на капиталот на Банката.

Во табелата е прикажана анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик со состојба на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргувanje

	2019				2018			
	Состојба на 31 декември	Прогесчна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)	Состојба на 31 декември	Прогесчна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)
Вредност изложена на ризик кај каматносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Банката не врши анализа на вредноста изложена на ризик според горенаведениот приказ во Табелата Б со оглед на тоа дека Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризики за портфолиото за тргувanje согласно „Одлука за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, при што табелата од оваа белешка не се пополнува.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргувanje)

A. Анализа на чувствителноста на промени на каматни стапки

	Валута	31.12.2019	31.12.2018
Нето пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	ЕУР	(40 121)	(137 128)
Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС+ВКС+ПКС)	МКД	457 675	211 819
Нето пондерирана позиција за валута МКД со ЕУР клаузула МКД со ЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	клаузула	292 027	374 532
Нето пондерирана позиција за валута-останато (ФКС+ВКС+ПКС)	Останато	(11 822)	(11 043)
Вкупна пондерирана вредност – Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		697.759	438.180
Сопствени средства		12 843 556	11 981 568
Вкупна пондерирана вредност/Сопствени средства		5,43%	3,66%

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за грушување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

Вкупно каматносни средства/ обврски	од 1 до 5 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно		
				до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци
во илјади денари						
31 декември 2019	9 987 149	-	-	-	-	9 987 149
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА						
Парични средства и парични еквиваленти						
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	153 981	-	-	-	-	-
Кредити на и побаруванца од банки	29 153 687	2 063 997	17 950 553	9 638 024	6 822 520	203 392
Кредити на и побаруванца од други комитенти	8 880	1 281 985	4 563 542	858 038	924 351	920 312
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	8 557 108
Останата неспомената каматочувствителна актива	39.303.697	3.345.982	22.514.095	10.496.062	7.746.871	1.123.704
Вкупно каматочувствителни финансиски средства						84.530.411
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ						
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	258 155	-	-	-	-	-
Депозити на банки	52 428 277	4 687 345	18 452 862	5 671 207	1 257 342	68 445
Депозити из други комитенти	-	-	-	-	-	258 155
Издадени долготочни хартии од вредност	9 568	-	21 521	20 839	12 879	82 565 478
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	64 807
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	52.696.000	4.687.345	18.474.383	5.692.046	1.270.221	68.445
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски						82.888.440
Нето – билансна позиција						
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-
Нето – вонбилансна позиција						
Вкупна нето - позиција						
(13.392.303)	(1.341.363)	4.039.712	4.804.016	6.476.650	1.035.259	1.641.971

БЕЛЕГИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИ
31 декември 2019

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за грушување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)

во најдадени денари 31 декември 2018	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/ Обврски	
							9.142.613	
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА								
Парични средства и парични еквиваленти	9.142.613	-	-	-	-	-		
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-		
Кредити на и побараувана од банки	147.072	-	-	-	-	-		
Кредити на и побараувана од други комитенти	38.244.448	2.004.913	6.968.050	8.843.670	6.734.692	352.864	147.072	
Вложувања во хартии од вредност	22.554	1.829.319	2.801.428	1.140.540	-	-	63.148.637	
Останати неспоменати каматочувствителни активи	-	-	-	-	-	-	5.793.841	
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	47.556.687	3.834.232	9.769.478	9.984.210	6.734.692	352.864	78.232.163	
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-		
Депозити на банки	145.712	-	-	-	-	-		
Депозити на други комитенти	46.095.580	5.088.941	19.259.481	4.648.350	457.180	86.611	145.712	
Издадени долготочни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	75.636.143	
Обврски по кредити	23.760	-	57.332	30.977	-	-		
Субординирани обврски и хибриден инструменти	-	-	-	-	-	-	145.552	
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-		
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	46.265.052	5.088.941	19.316.813	4.679.327	490.663	86.611	75.927.407	
Нето – билансна позиција								
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-		
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-		
Нето – вонбилансна позиција	1.291.635	(1.254.709)	(9.547.335)	5.304.883	6.244.029	266.253	2.304.756	
Вкупна нето - позиција								

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

	МКД	ЕУР	УСД	Во илјади денари 31 декември 2019	
				Други валути	Вкупно
МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и парични еквиваленти	12 502 967	5 361 553	2 216 378	1 765 171	21 846 069
Средства за тргувanje	-	3 763	-	-	3 763
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	4 319	236 888	2 126	243 333
Кредити на и побарувања од други комитенти	48 205 852	18 273 512	18 735	-	66 498 099
Вложувања во хартии од вредност	5 383 081	3 309 088	-	-	8 692 169
Вложувања во придржени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33 123	-	-	-	33 123
Останати побарувања	1 349 981	4 115	545	1 184	1 355 825
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	67.475.004	26.956.350	2.472.546	1.768.481	98.672.381
МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ					
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	3	10 667	220 738	26 828	258 236
Депозити на други комитенти	51 092 845	27 789 514	2 242 849	1 732 332	82 857 540
Издадени долготочни хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	149 399	64 945	-	-	214 344
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	861 448	157 686	76	1	1 019 211
Вкупно монетарни обврски	52.103.695	28.022.812	2.463.663	1.759.161	84.349.331
Нето- позиција	15.371.309	(1.066.462)	8.883	9.320	14.323.050

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2018				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и парични еквиваленти	11 034 704	4 213 931	2 047 474	2 000 219	19 296 328
Средства за тргување	-	5 616	-	-	5 616
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	4 630	190 187	2 272	197 089
Кредити на и побарувања од други комитенти	43 862 839	19 776 681	24 660	-	63 664 180
Вложувања во хартии од вредност	4 152 585	1 717 358	-	-	5 869 943
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	451 147	1 872	206	1 249	454 474
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	59.501.275	25.720.088	2.262.527	2.003.740	89.487.630
МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	3	16 391	109 801	33 309	159 504
Депозити на други комитенти	45 714 897	26 189 030	2 144 735	1 953 712	76 002 374
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	150 591	145 864	-	-	296 455
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	95 126	-	-	-	95 126
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	825 247	104 792	27	48	930 114
Вкупно монетарни обврски	46.785.864	26.456.077	2.254.563	1.987.069	77.483.573
Нето- позиција	12.715.411	(735.989)	7.964	16.671	12.004.057

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Банката при управување со капиталот, што е поширок концепт од акционерски капитал кој се прикажува во билансот на состојба, се

- обезбедување капитална усогласеност на Банката со барањата на НБРСМ,
- одржување на способноста на Банката да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати за акционерите и поволности за другите инволвирали субјекти, и
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење

Адекватноста на капиталот и употребата на регуляторниот капитал редовно се следат од менаџментот на Банката, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулативите, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот која започна да се применува во март 2018 година се врши измена во делот на структурата на сопствените средства на банките.

Регуляторниот капитал на Банката (сопствени средства) е поделен на две нивоа

- Основен капитал (Tier 1) кој го сочинуваат два дела, редовен основен капитал и додатен основен капитал. Редовниот основен капитал се состои од акционерски капитал, задржана добивка ограничена за распределба на акционерите, резерви создадени од задржаната добивка, додека и збирна сеопфатна добивка или загуба Банката не располага со додатен основен капитал , и
- Дополнителен капитал (Tier 2) кој се состои од кумулативни приоритетни акции

Законски пропишаните минимални стапки од активата пондерирана според ризиците се 4,5% за редовниот основен капитал, 6% за основниот капитал и 8% за сопствените средства

Дополнително, согласно оценката на скупниот профил на ризик на Банката НБРСМ утврдува капитален додаток од 4% и Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од најмалку 12%

Банката е должна да ги одржува и заштитните слоеви капитал пропишани со Законот за банки и тоа заштитен слој за зачувување на капиталот 2,5% и заштитен слој за системски значајна банка од 1,5%

Со состојба 31.12.2019 г. Банката ја исполнува пропишаната стапка на адекватност од 16%

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Банката врши пресметка на стапката на адекватност на капитал согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот на Народната банка на Република Северна Македонија со која се пропишува начинот на пресметка на капиталот што им е потребен на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарните ризици и валутниот ризик.

Пресметката на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик се заснова врз т.н. стандардизиран пристап согласно со Basel II. Банката е должна да ги распореди билансните и военбилансните побарувања во соодветни категории на изложеност и да им додели соодветен пондер на ризичност во зависност од степенот на кредитен квалитет на должникот или побарувањето. Капиталот за покривање на оперативниот ризик се пресметува исто така според стандардизиран пристап. Пресметката на капитал за валутен ризик се врши на нето износот на агрегатната девизна позиција земајќи ја во предвид исправката на вредност. Банката не е должна да утврдува и располага со капитал потребен за покривање на пазарните ризици.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за сопствени средства (Образец СС) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2019 и 2018 година

	Во илјади денари	
	2019	2018
Сопствени средства	12.843.936	11.981.568
Основен капитал	12.752.958	11.890.590
Редовен основен капитал (РОК)	12.752.958	11.890.590
<i>Позиции во РОК</i>	<i>12 752 958</i>	<i>11 890 590</i>
Капитални инструменти од РОК	3 511 242	3 511 242
Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
Задолжителна општа резерва (општи резерви фонд)	831 373	831 373
Задржана нераспоредена добивка	8 385 791	7 030 600
(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	432 691
Збирна сеопфатна добивка или загуба	24 552	84 684
(-) <i>Одбитни ставки од РОК</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
(-) Нематеријални средства	-	-
(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
(-) Износ на одбитни ставки од ДОК коишто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
(-) Трошоци за данок	-	-
(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

	Во илјади денари	2019	2018
<i>Регулаторни усогласувања на РОК</i>			
(-) Зголемување на РОК коишто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-	-
<i>Позиции како резултат на консолидација</i>			
Неконтролирачко (малцинско) учество коишто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-	-
Останато	-	-	-
<i>Други позиции од РОК</i>			
Додатен основен капитал (ДОК)			
<i>Позиции во ДОК</i>			
Капитални инструменти од ДОК	-	-	-
Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-	-
<i>(-) Одбитни ставки од ДОК</i>			
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-	-
(-) Износ на одбитни ставки од ДК коишто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-	-
(-) Трошоци за данок	-	-	-
<i>Регулаторни усогласувања на ДОК</i>			
(-) Зголемување на ДОК коишто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-	-
<i>Позиции како резултат на консолидација</i>			
Прифатлив додатен основен капитал коишто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-	-
Останато	-	-	-
<i>Други позиции од ДОК</i>			

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

	Во илјади денари	2019	2018
Дополнителен капитал (ДК)	90 978	90 978	90 978
<i>Позиции во ДК</i>	90 978	90 978	90 978
Капитални инструменти од ДК	90 978	90 978	90 978
Субординирани кредити	-	-	-
Премија од капиталните инструменти од ДК	-	-	-
(-) <i>Одбитни ставки од ДК</i>	-	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-	-
Регулаторни усогласувања на ДК	-	-	-
(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-	-
Позиции како резултат на консолидација	-	-	-
Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-	-
Останато	-	-	-
Други позиции од ДК	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Стапка на адекватност на капиталот

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2019 и 31 декември 2018 година

	Во илјади денари	
	2019	2018
Активи пондерирана според кредитниот ризик		
Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	5 603 177	5 195 276
Активи пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	70 039 706	64 940 945
Активи пондерирана според валутниот ризик		
Агрегатна девизна позиција	991 585	672 704
Нето-позиција во злато	-	-
Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	79 327	53 816
Активи пондерирана според валутниот ризик	991 585	672 704
Активи пондерирана според оперативниот ризик		
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	-	-
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиранот пристап	635 586	639 479
Активи пондерирана според оперативниот ризик	7 944 830	7 993 485
Активи пондерирана според други ризици		
Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
Капитал потребен за покривање на лазарните ризици	-	-
Капитал потребен за покривање на позициски ризик	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
Капитал потребен за покривање на лазарните ризици од позиции во опции	-	-
Капитал потребен за покривање на другите ризици	-	-
Активи пондерирана според други ризици	-	-
Активи пондерирана според ризици	78.976.121	73.607.134
Капитал потребен за покривање на ризиците	6 318 090	5 888 571
Сопствени средства	12.843.936	11.981.568
Стапка на адекватност на капиталот	16,26%	16,28%

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

A. Оперативни сегменти

	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно	Во илјади денари 31 декември 2019
Нето-приходи/(расходи) од камата	946 053	2 599 264	65 867	(130)	-	3 611 054	
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	486 241	339 368	181	-	-	825 790	
Нето-приходи од тргуваче	-	-	(1 853)	-	-	(1 853)	
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	
Останати оперативни приходи	232 066	348 509	6 972	30 833	-	618 380	
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.664.360	3.287.141	71.167	30.703	-	5.053.371	
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	70 002	(801 428)	-	(32 084)	-	(763 510)	
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	101 477	-	-	-	101 477	
Амортизација	-	(136 719)	-	-	-	(136 719)	
Трошоци за преструктуирање	-	-	-	-	-	-	
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	
Останати расходи	(736 630)	(592 290)	-	(280 494)	-	(1 609 414)	
Вкупно расходи по сегмент	(666.628)	(1.428.960)	-	(312.578)	-	(2.408.166)	
Финансиски резултат по сегмент	997 732	1 858 107	71 167	(281 875)	-	2 645 205	
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(274 076)	
Добивка/Загуба за годината	997.732	1.858.107	71.167	(281.875)	-	2.371.129	
Вкупна актива по сегмент	46 163 330	44 825 674	8 698 496	-	-	99 687 500	
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	
Вкупна актива						99.687.500	
Вкупно обврски по сегмент	(63 579 559)	(20 846 704)	(2 986)	-	-	(84 429 249)	
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	
Вкупно обврски						(84.429.249)	

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

A. Оперативни сегменти (продолжение)

	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно	Во илјади денари 31 декември 2018
Нето-приходи/(расходи) од камата	914 335	2 806 238	106 527	-	-	-	3 827 100
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	411 336	331 119	1	-	-	-	742 456
Нето-приходи од тргуваче	-	-	1 940	-	-	-	1 940
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	236 174	387 463	5 408	37 270	-	-	666 315
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.561.845	3.524.820	113.876	37.270	-	-	5.237.811
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	38 484	(584 396)	(936)	15 202	-	-	(531 646)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	117 038	-	-	-	-	117 038
Амортизација	-	(137 831)	-	-	-	-	(137 831)
Трошоци за преструктуирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(749 658)	(560 361)	-	(278 878)	(28 394)	(1 617 291)	-
Вкупно расходи по сегмент	(711.174)	(1.165.550)	(936)	(263.676)	(28.394)	(2.169.730)	
Финансиски резултат по сегмент	850 671	2 359 270	112 940	(226 406)	(28 394)	3 068 081	
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	(321 735)
Добивка/Загуба за годината	850.671	2.359.270	112.940	(226.406)	(28.394)	2.746.346	
Вкупна актива по сегмент	42 138 235	42 524 926	5 878 426	-	-	90 541 587	
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива						90.541.587	
Вкупно обврски по сегмент	(60 107 626)	(17 502 252)	(2 059)	-	-	(77 611 937)	
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски						(77.611.937)	

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по комитенти

	Работа со населе- ние	Корpora- тивно банкар- ство	Инвести- чионско банкар- ство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неало- цирано	Вкупно	Во илјади денари
Тековна 2019							
Клиент 1							
Приходи	840	80 054	-	-	-	-	80 894
(Расходи)	(6 822)	(86 617)	-	-	-	-	(93 439)
Клиент 2							
Приходи	812	57 347	-	-	-	-	58 159
(Расходи)	(6 463)	(34 235)	-	-	-	-	(40 698)
Клиент 3							
Приходи	798	45 999	-	-	-	-	46 797
(Расходи)	(5 100)	(24 110)	-	-	-	-	(29 210)
Клиент 4							
Приходи	769	32 870	-	-	-	-	33 639
(Расходи)	(4 009)	(19 942)	-	-	-	-	(23 951)
Клиент 5							
Приходи	753	19 536	-	-	-	-	20 289
(Расходи)	(3 909)	(18 099)	-	-	-	-	(22 008)
Вкупно по сегмент	(22.331)	52.803	-	-	-	-	30.472
Претходна 2018							
Клиент 1							
Приходи	1 242	94 155	-	-	-	-	95 397
(Расходи)	(11 454)	(28 469)	-	-	-	-	(39 923)
Клиент 2							
Приходи	1 113	66 712	-	-	-	-	67 825
(Расходи)	(8 101)	(26 401)	-	-	-	-	(34 502)
Клиент 3							
Приходи	1 016	64 357	-	-	-	-	65 373
(Расходи)	(6 637)	(25 640)	-	-	-	-	(32 277)
Клиент 4							
Приходи	952	63 561	-	-	-	-	64 513
(Расходи)	(6 571)	(25 126)	-	-	-	-	(31 697)
Клиент 5							
Приходи	916	37 707	-	-	-	-	38 623
(Расходи)	(5 914)	(22 217)	-	-	-	-	(28 131)
Вкупно по сегмент	(33.438)	198.639	-	-	-	-	165.201

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

B. Географски подрачја

Во илјади денари

Република Северна Македо- нија	Земји- членки на ЕУ	Европа - останато	Земји членки на ОЕЦД (без европски земји- членки на ОЕЦД)	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоци- рано	Вкупно
Тековна 2019 година						
Вкупни приходи	5 746 822	257 621	1 122	80 690	-	6.086.255
Вкупна актива	<u>94 111 122</u>	<u>4 232 344</u>	<u>18 431</u>	<u>1 325 603</u>	<u>-</u>	<u>99.687.500</u>
Претходна 2018 година						
Вкупни приходи	6 095 434	164 745	2 214	142 045	-	6.404.438
Вкупна актива 2018	<u>87 306 546</u>	<u>1 161 594</u>	<u>31 829</u>	<u>2 041 618</u>	<u>-</u>	<u>90.541.587</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

A. Објективна вредност на финансиски средства и обврски

	31 декември 2019		Во илјади денари 31 декември 2018	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични сред и парични еквиваленти	21 846 069	21 846 069	19 296 328	19 296 328
Средства за тргувanje	3 763	3 763	5 616	5 616
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	243 333	243 333	197 089	197 089
Кредити на и побарувања од банки	66 498 099	66 498 099	63 664 180	63 664 180
Кредити на и побарувања од други коминтенти	8 692 169	8 692 169	5 869 943	5 869 943
Вложувања во картии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	33 123	33 123	-	-
Побарув за данок на добивка (тековен)	1 355 825	1 355 825	454 474	454 474
Останати побарувања	-	-	-	-
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	98.672.381	98.672.381	89.487.630	89.487.630
Финансиски обврски				
Обврски за тргувanje	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	258 236	258 236	159 504	159 504
Депозити на банки	82 857 540	82 857 540	76 002 374	76 002 374
Депозити на други коминтенти	-	-	-	-
Издадени должнички картии од вредност	214 344	214 344	296 455	296 455
Обврски по кредити	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	95 126	95 126
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	1 019 211	1 019 211	930 114	930 114
Останати обврски	84.349.331	84.349.331	77.483.573	77.483.573

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно	Во илјади денари
Тековна 2019 година						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргувanje	19	3 763	-	-	-	3 763
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-	-	-
Бложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	57 018	-	24 408	81 426	
Вкупно		60.781	-	24.408	85.189	
Финансиски обврски						
Обврски за тргувanje	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	
Претходна 2018 година						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргувanje	19	5 616	-	-	-	5 616
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-	-	-
Бложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	55 651	-	24 408	80 059	
Вкупно		61.267	-	24.408	85.675	
Финансиски обврски						
Обврски за тргувanje	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2 Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

		Тековна година 2019		Претходна година 2018		Во илјада денари
		Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување						
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-
Дериватни средства чuvани за управување на ризик		-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба		-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-
Финансиски обврски						
Обврски за тргување						
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик		-	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-	-

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Ниво на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3 Усогласувања на движената во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

Во илјади денари

Финансиски средства по објективна вредност пресу Билансот на успех определени како такви при почетното принавање	Вложувања во хартија од временост расположиви за празниба	Вкупно средства	Обврси за пригрување	Вкупно обврси
Состојба на 1 јануари 2018				
- Дебитки/(загуби) принесани во - Билансот на успех	- Состојати дебитки/(загуби) во периодот кон не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-
Купени финансиски средства во периодот Продадени финансиски инструменти во периодот Издадени финансиски инструменти во периодот Платени финансиски инструменти во периодот Реквалифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3 Реквалифицирани во Кредити и посагувања	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признати во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кон се чуваат на 31 декември 2018 година	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019				
- Дебитки/(загуби) принесани во - Билансот на успех	- Состојати дебитки/(загуби) во периодот кон не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-
Купени финансиски средства во периодот Продадени финансиски инструменти во периодот Издадени финансиски инструменти во периодот Платени финансиски инструменти во периодот Реквалифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3 Реквалифицирани во Кредити и посагувања	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признати во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кон се чуваат на 31 декември 2019 година	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

а) *Парични средства и парични еквиваленти*

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина и инострани сметки кои претставуваат нерестриктивни побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ и достасуваат на краток рок. Благајничките записи се мерат по објективна вредност во ниво 2.

б) *Средства за тргување*

Објективната вредност утврдена врз основа на пазарната вредност е еднаква на нивната сметководствена вредност.

в) *Депозити на и побарувања од банки*

Најголемиот дел од времените депозити ги сочинуваат депозитите преку ноќ. Објективната вредност на депозитите преку ноќ како и на пласманите во банки по видување одговара на нивната сметководствена вредност. Помалиот дел од времените депозити се со фиксна каматна стапка, чија проценетата објективна вредност е утврдена врз база на дисконтиран паричен тек употребувајќи пазарни каматни стапки за слични пласмани.

г) *Кредити на и побарувања од други комитенти*

Кредитите се прикажани на нето основа, односно намалени за износот на оштетувањето. Најголем дел од кредитите одобрени на комитенти се со променлива каматна стапка (повеќе од 95%). Преостанатиот дел со фиксна каматна стапка се т.н. "teaser loans" за кои Банката изврши нивно сведување по пазарна вредност употребувајќи дисконтиран паричен тек.

д) *Вложување во хартии од вредност*

Објективната вреднос на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтириани парични текови. Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба е утврдена врз основа на котирани пазарни цени или пак износите се утврдени врз основа на модели на парични текови. Како резултат на горенаведеното, нивната објективна вредност претставува нивната сметководствена вредност.

ѓ) *Останати побарувања*

Останатите побарувања се приближни на нивната објективна вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

е) *Депозити на банките*

Објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е нивната сметководствена вредност.

ж) *Депозити на други комитенти*

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка одговара на нивната сметководствена вредност. Проценетата објективна вредност на депозитите со фиксна каматна стапка е утврдена врз основа на дисконтиран готовински тек употребувајќи каматна стапка на слични депозити со слично доспевање.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

з) Обврски по кредити

Најголем дел од оваа позиција претставува кредити кои се од специфични извори за кои не може да се утврди пазарна каматна стапка бидејќи не постојат такви слични кредити на пазарот

с) Останати обврски

Останатите обврски се приближни на нивната објективна вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА

A. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	114 433	147 482
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	64 716	52 104
Кредити на и побарувања од други коминтенти	3 774 747	3 948 490
Вложувања во хартии од вредност	65 867	107 807
Останати побарувања	6 605	6 533
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(60 434)	(35 837)
Наплатени претходно отишани камати	<u>240 882</u>	<u>283 281</u>
Вкупно приходи од камата	4.206.816	4.509.860
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	210	189
Депозити на други коминтенти	576 814	676 414
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	3 241	4 110
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	<u>15 497</u>	<u>2 047</u>
Вкупно расходи за камата	595.762	682.760
Нето-приходи/(расходи) од камата	3.611.054	3.827.100

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА (продолжение)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	803 055	907 815
Држава	65 910	105 650
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	349	269
Банки	64 751	54 635
Останати финансиски друштва (небанкарски)	120 117	155 023
Домаќинства	2 972 126	3 038 997
Нерезиденти	60	27
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(60 434)	(35 837)
Наплатени претходно отписани камати	240 882	283 281
<i>Вкупно приходи од камата</i>	4.206.816	4.509.860
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	62 748	64 196
Држава	2 294	2 239
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1 889	2 143
Банки	1 170	2 098
Останати финансиски друштва (небанкарски)	51 252	53 222
Домаќинства	457 478	543 739
Нерезиденти	18 931	15 123
<i>Вкупно расходи за камата</i>	595.762	682.760
Нето-приходи/(расходи) од камата	3.611.054	3.827.100

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

A. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	Во илјади денари	
	Тековна	Претходна
	година	година
	2019	2018
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	94 564	102 757
Платен промет		
во земјата	219 417	195 345
во странство	213 979	195 309
Акредитиви и гаранции	38 418	40 169
Брокерско работење	2 546	3 608
Управување со средства	477	535
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато		
Картично работење	542 919	464 397
Работа со депозити	19 038	1 185
Издавање на сефови	8 041	9 084
Наплата на сметки за трети лица	2 576	3 409
Провизии за одржување трансакциски сметки	84 037	79 983
Провизии од продажба на полиси за осигурување	27 000	1 908
Други приходи за провизии и надоместоци	9 900	11 595
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.262.912	1.109.284
Расходи од провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	73 115	72 142
во странство	29 297	26 511
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	323	449
Управување со средства	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато		
Картично работење	327 754	261 071
Други останати расходи за провизии и надоместоци	6 633	6 656
Вкупно расходи од провизии и надомести	437.122	366.829
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	825.790	742.455

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ (продолжение)**Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	Во илјади денари	
	Тековна	Претходна
	година	година
	2019	2018
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	501 520	476 225
Држава	4 105	3 711
Непрофитни институции кон им служат на домаќинствата	140	92
Банки	30 173	27 625
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	702 017	576 494
Нерезиденти	24 957	25 137
<i>Вкупно приходи од провизии и надомести</i>	1.262.912	1.109.284
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	53 521	48 239
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	205 872	175 857
Останати финансиски друштва (небанкарски)	24 381	23 614
Нерезиденти	153 348	119 119
<i>Вкупно расходи за провизии и надомести</i>	437.122	366.829
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	825.790	742.455

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

8. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
<i>Средства за тргувanje</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	(1 853)	1 940
Приходи од дивиденда од средствата за тргувanje	-	-
Приходи од камата од средствата за тргувanje	-	-
<i>Обрски за тргувanje</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргувanje, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обрски за тргувanje, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обрски чувани за тргувanje	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чuvани за тргувanje, на нето-основа:</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргувanje	(1.853)	1.940

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

**9. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВИДЕНТИРАНИ
 ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ**

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i> <i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Приходи од дивиденда од финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех</i> <i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i> <i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

10. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	87 362	104 205
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	-	-
- курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-
- курсни разлики на посебната резерва за вонбилиансна изложеност, на нето-основа	-	-
- останати курсни разлики, на нето-основа	<u>3 938</u>	<u>968</u>
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	<u>91.300</u>	<u>105.173</u>

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Добивка од продажба на средства расположливи за продажба	-	10
Дивиденда од сопственичките инструум, распол, за продажба	6 965	5 399
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажба на недвижности и опрема	-	13
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	97 616	90 242
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отгнување	-	-
Приходи од кирии	1 874	2 427
Приходи од добиени судски спорови	9 659	15 915
Наплатени претходно отишани побарувања	373 050	395 678
Ослободување на посебната резерва и резервирања за потенцијални обврски врз основа на судски спорови пензии и други користи на вработените	3 851	2 588
преструктуирања	-	-
неполовни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато		
порано повлекување на депозити на нерезиденти	17 355	18 620
приходи од посредување при осигурување на хипотеки и залози на недвижности при одобрување кредити на физички лица	250	1 559
други приходи	<u>16 460</u>	<u>28 691</u>
Вкупно останати приходи од дејноста	<u>527.080</u>	<u>561.142</u>

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

		Вложувања во финансиските средства кон се чуваат до постасување предизвикано и на означените дати	Парични средства и парични еквиваленти	Подарува на за правилни и надомости	Останати побарувани средства	Вкупно
31 декември 2019 тековен период						
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>						
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	458	1 216 125	-	3 011	8 615	12 39 127
	(309)	(423 834)	-	(1 758)	(2 194)	(430 091)
						(84 181)
						(514 272)
Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, и посебна резерва за вонбилиансната изложеност, на нето-основа	149	792 291	-	1 253	6 421	8 922
						809 036
						(45 526)
						763 510
31 декември 2018 претходен период						
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>						
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	952	1 316 037	-	19 503	9 005	22 984
	(7 895)	(779 591)	-	(18 567)	(19 099)	(3 476)
						(25 013)
						(853 641)
						(21 482)
						(875 123)
Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, и посебна резерва за вонбилиансната изложеност, на нето-основа	(6 943)	536 446	-	936	12	5 529
						(2 029)
						533 951
						(2 306)
						531 645

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

13. ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

						Во илјади денари			
						Преземени средства врз основа на ненапла- тени побарува- ња	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинан- сиески средства	Вкупно
Недвижно- сти и опрема	Нематери- јални средства								
31 декември 2019 тековен период									
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	298	-	9 507	-	-	-	9 805		
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	298	-	(101.775)	-	-	(101.477)			
31 декември 2018 претходен период									
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	3 929	-	17 300	-	-	-	21 229		
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	3.929	-	(120.967)	-	-	(117.038)			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Краткорочни користи за вработените		
Плати	463 586	458 227
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	238 003	232 781
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	17 902	13 515
Удел во добивката и награди	1 753	1 423
Немонетарни користи	-	-
Останати користи на вработените	<u>105 298</u>	<u>163 443</u>
	826 542	869 389
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгочечни користи	-	-
Други користи при престанок на вработувањето	-	-
	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	<u>23 825</u>	<u>413</u>
	<u>23 825</u>	<u>413</u>
Вкупно трошоци за вработените	<u>850.367</u>	<u>869.802</u>

Резервирањата за пензиски и други користи за вработените, на нето основа во износ од 3 354 илјади денари (2018 2 498 илјади денари) се прикажани во Белешка 38

	Тековна	Претходна
	година	година
	2019	2018
Просечен број на вработени за периодот	1 026	1 028
Број на постојано вработени на крај на годината	1 021	1 027
Број на привремено вработени на крај на годината	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

15. АМОРТИЗАЦИЈА

	Тековна година 2019	Претходна година 2018	Во илјади денари
Амортизација на нематеријални средства			
Интерно развиен софтвер	-	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	38 617	35 400	35 400
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-	-
Други нематеријални средства	-	-	-
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	-	-	-
	38 617	35 400	35 400
Амортизација на материјални средства			
Градежни објекти	31 481	31 161	31 161
Транспортни средства	3	-	-
Мебел и канцелариска опрема	47 731	54 767	54 767
Останата опрема	2 014	2 054	2 054
Други ставки на недвижностите и опремата	580	1 190	1 190
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	16 293	13 259	13 259
	98 102	102 431	102 431
Вкупно амортизација	<u>136.719</u>	<u>137.831</u>	<u>137.831</u>

16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Тековна година 2019	Претходна година 2018	Во илјади денари
Загуба од продажбата на сред, расположливи за продажба			
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-	-
Премии за осигурување на депозитите	151 743	142 267	142 267
Премии за осигурување на имотот и на вработените	11 589	13 064	13 064
Материјали и услуги	377 563	393 892	393 892
Административни и трошоци за маркетинг	119 859	121 568	121 568
Останати даноци и придонеси	4 833	5 303	5 303
Трошоци за кирин	52 863	52 693	52 693
Трошоци за судски спорови	1 269	1 893	1 893
Резервирања за пензионските и за другите користи за вработените, на нето-основа	-	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-	-
Други резервирања на нето-основа	-	-	-
Загуба од продажбата на недвижности и опрема	-	-	-
нематеријални средства	-	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-	-
Останато			
трошоци за службени патувања	6 370	5 614	5 614
останати трошоци	32 958	11 195	11 195
Вкупно останати расходи од дејноста	<u>759.047</u>	<u>747.489</u>	<u>747.489</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

17. ДАНОК НА ДОБИВКА**A. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок**

	Во илјади денари		
	тековна	претходна	
	година	година	
	2019	2018	
Тековен данок на добивка			
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	274 076	321 735	
Корекции за претходни години	-	-	
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-	
Останато	-	-	
	274 076	321 735	
Одложен данок на добивка			
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-	
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	
Промени во даночната стапка	-	-	
Воведување нови даноци	-	-	
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	
Останато	-	-	
	-	-	
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	274.076	321.735	

	Во илјади денари		
	тековна	претходна	
	година	година	
	2019	2018	
Тековен данок на добивка			
Признаен во билансот на успех	274 076	321 735	
Признаен во капиталот и резервите	-	-	
	274 076	321 735	
Одложен данок на добивка			
Признаен во билансот на успех	-	-	
Признаен во капиталот и резервите	-	-	
	-	-	
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	274.076	321.735	

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2019 и 2018 година, основница за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночио признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

A. Расходи/(приходи) за тековен и одложрен данок (продолжение)

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната перааспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година ќе биде предмет на одвојување во моментот на нејзина распределба.

B. Усогласувањето помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применуваната даночна стапка

	Во илјади		Во илјади	
	Во %	денари	Во %	денари
	Тековна година 2019		Претходна година 2018	
Добивка (загуба) пред одвојувањето	[100,00]	2,645,205	[100,00]	3,068,081
Данок на добивка согласно со применуваната даночна стапка	-	264,520	[10,00]	306,808
Ефекти од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Одложен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,39	10,240	0,50	15,467
Даночни ослободети приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Коректи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	(0,03)	(684)	(0,02)	(540)
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		274,076		321,735
Просечна ефективна даночна стапка	10,36		10,49	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

B. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	Тековна година 2019			Претходна година 2018			Во илјади денари
	Пред оданочу- вање	Расход/нов- рат на данок из добивка	Намалено за данок на добивка	Пред оданочу- вање	Расход/нов- рат на данок из добивка	Намалено за данок на добивка	
Ревалоризациска резерва за средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложувања во странско работење	-	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Парични средства во благајна	1 434 400	1 434 007
Сметки и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	6 513 190	4 935 642
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	2 426 277	1 660 580
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	1 465	585
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	4 898 285	4 957 841
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	3 163 175	3 012 266
Останати краткорочни високоликвидни средства	330	322
Побарувања врз основа на камати	1 621	-
(Исправка на вредноста)	(1 752)	(1 709)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	18.436.991	15.999.534
Задолжителни депозити во странска валута	3 127 306	2 962 726
Ограничени депозити	281 772	334 068
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	21.846.069	19.296.328

	во илјади денари							
	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	1 210	-	499	1 709	-	-	-	445
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	1 843 (1 758)	-	1 168 -	3 011 (1 758)	-	-	-	19 111 (19 099)
Трансфер во								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	1 252
Состојба на 31 декември	85	-	1.667	1.752	-	-	-	1.709

Нивото на задолжителните депозити во странска валута во износ од 3 127 306 илјади денари (2018 2 962 726 илјади денари) го претставуваат пропишаниот износ на депозити кои се издвоени во согласност со Одлуката за задолжителни резерви кај НБРСМ. Задолжителните резерви во странска валута се пресметуваат врз основа на просечниот износ на депозитите во странска валута во текот на еден календарски месец. На задолжителната резерва во странска валута за 2019 и 2018 година не се пресметува камата.

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (продолжение)

Сметките и депозитите во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута во износ од 6 513 190 илјади денари (2018 – 4 935 642 илјади денари) претставуваат задолжителна резерва во денари. На задолжителната резерва во денари за 2019 и 2018 година не се пресметува камата.

Благажничките записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 4 898 285 илјади денари (2018 – 4 957 841 илјади денари) се набавени од НБРСМ и имаат период на доспевање од 28 до 35 дена. Каматните стапки за овие записи се 2,50 – 2,25% (2018 – 3,25 – 2,50%) годишно.

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

A. Структура на средствата за тргување според видот на финансискот инструмент

	Во илјади денари	
	Тековна	Претходна
	година	година
<hr/>		
<i>Хартии од вредност за тргувanje</i>		
<i>Должнички хартии од вредност за тргувanje</i>		
Благажнички записи за тргуванье	-	-
Државни записи за тргуванье	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<hr/>	<hr/>
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргуванье</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	3 763	5 616
Останати сопственички инструменти	<hr/>	<hr/>
	3 763	5 616
Котирани	3 763	5 616
Некотирани	-	-
<i>Деривати за тргуванье</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ	<hr/>	<hr/>
	-	-
<i>Кредити и побарувања</i>		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	<hr/>	<hr/>
	-	-
<i>Вкупно средства за тргуванье</i>		
	<u>3.763</u>	<u>5.616</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргувanje

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргуване

Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Тековна година 2019		Претходна година 2018		Во илјади денари
	Сметководствена вредност на 31.12.2019	Објективна вредност на 31.12.2019	Сметководствена вредност на 31.12.2018	Објективна вредност на 31.12.2018	
Средства за тргуване прекласифирирани во 2019 (тековен период) во					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргуване прекласифирирани во 2018 (претходен период) во					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

Банката тргува со средствата за тргуване со цел генерирање на добивка од краткорочните флуктуации на берзанска цена на овие средства. Банката нема значајно влијание врз банките во кои има сопственички инструменти за тргуване со оглед на незначајниот процент на сопственост во основниот капитал на овие банки.

БЕЛЕГИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕНТИ
31 декември 2019

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргувanje (продолжение)

Б.2 Добинки и загуби од прекласифицираните средства за тргуванье

Во истиот денари

Период пред прекласификација	Прекласифицирани во текот на 2019 (тековен период)		Прекласифицирани во текот на 2018 (претходни период)	
	Баланс на успех 2019 (тековен период)	Останати добивки/(загуби) 2019 (тековен период)	Баланс на успех 2019 (тековен период)	Останати добивки/(загуби) 2018 (претходен период)
Средства за тргуванье прекласифиирани во финансиски средства расположиви за продажба	- нето приходи од тргуванье			
Средства за тргуванье прекласифиирани во кредити и побарувања од банки	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа
Средства за тргуванье прекласифиирани во кредити и побарувања од други компоненти	- промени во објективната вредност на него основа	- промени во објективната вредност на него основа	- промени во објективната вредност на него основа	- промени во објективната вредност на него основа
Средства за тргуванье прекласифиирани во кредити и побарувања од банки за продажба	- приходи од камата			
Средства за тргуванье прекласифиирани во кредити и побарувања од други компоненти	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа	- исправка на вредноста на финансиските средства на него основа

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)**Б. Прекласифицирани средства за тргувanje (продолжение)****Б.3 Добивки или загуби кои би биле признатени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани**

Прекласифицирани во текот на 2019 (тековен период)	Во илјади денари	
	Биланс на успех 2019 (тековен период)	Прекласифицирани во текот на 2018 (претходен период)

Средства за тргувanje прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба

- нето приходи од тргуванье

Средства за тргуванье прекласифицирани во кредити и побарувања од банки

- нето приходи од тргуванье

Средства за тргуванье прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти

- нето приходи од тргуванье

20. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

Тековна година 2019	Во илјади денари	
	Претходна година 2018	

Должнички хартии од вредност

Елагаднички записи

Државни записи

Останати инструменти на пазарот на пари

Обврзници издадени од државата

Корпоративни обврзници

Останати должнички инструменти

Котирани

Некотирани

Сопственички инструменти

Сопственички инструменти издадени од банки

Останати сопственички инструменти

Котирани

Некотирани

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

21. ДЕРИВАТНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ЧУВАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

		Тековна година 2019		Во илјади денари	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	Претходна година 2018	дериватни средства
A.	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A 1	<i>според видот на променливата</i>				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A 2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективна вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

	Тековна година 2019		Претходна година 2018		Во илјади денари
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни	
Кредити на банки					
домашни банки	-	-	-	-	-
странски банки	18 431	-	18 138	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци					
домашни банки	-	-	-	-	-
странски банки	-	234 561	-	186 691	-
Репо					
домашни банки	-	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-	-
Останати побарувања					
домашни банки	-	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	1 770	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредност	18.431	234.561	19.908	186.691	
(Исправка на вредноста)	(9 659)	-	(9 510)	-	
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредност	8.772	234.561	10.398	186.691	

	во илјади денари							
	тековна година 2019			претходна година 2018				
Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	9 510	9 510	-	-	-	16 365
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	-	-	458	458	-	-	-	1 040
			(309)	(309)	-	-	-	(7 895)
Трансфер во								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември			9.659	9.659				9.510

Дел од кредитите на странски банки во износ од 18 620 илјади денари (2018 18 328 илјади денари) се ограничени и претставуваат средства во банки во Република Србија, за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 34 1)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ (продолжение)

Во орочените депозити во странски банки се вклучени ограничени сметки во износ од 234 561 илјади денари (2018 – 186 691 илјади денари), кои претставуваат депозити во United Overseas Bank Limited Singapore и HSBC Bank PLC, Лондон, Велика Британија, како обезбедување за трансакции со VISA и Master кредитни картички. Овие средства не се на располагавање во секојдневното работење на Банката.

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ

A. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	тековна година 2019		Во илјади денари претходна година 2018	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	9 433 223	12 132 468	10 167 615	11 377 798
побарувања врз основа на камати	45 561	-	57 161	-
Држава				
побарувања по главница	-	726	1 092	534
побарувања врз основа на камати	4	-	4	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	7 629	-	7 921
побарувања врз основа на камати	23	-	25	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	30 256	24 304	-	102 057
побарувања врз основа на камати	98	-	38	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	169 325	10 922 356	215 115	10 096 692
потребувачки кредити	929 005	27 407 794	1 022 648	25 219 449
автомобилски кредити	71	33 990	635	43 997
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	211 698	5 825 042	309 118	6 231 379
други кредити	104 346	1 569 620	134 028	1 729 963
побарувања врз основа на камати	125 982	-	129 076	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	318	839	572	1 276
побарувања врз основа на камати	4	-	5	-
Тековна достасаност	<u>11 255 991</u>	<u>(11 255 991)</u>	<u>10 796 996</u>	<u>(10 796 996)</u>
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредност (Исправка на вредноста)	22.305.905	46.668.777	22.834.128	44.014.070
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредност	(2 156 815)	(319 768)	(2 766 908)	(417 110)
	20.149.090	46.349.009	20.067.220	43.596.960

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжение)

A. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)

во илјади денари							
тековна година 2019				претходна година 2018			
Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста							
Состојба на 1 јануари	145 496	402 825	2 639 333	3 187 654	-	-	-
Исправка на вредноста за годината				-			
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	36 380 (120 978)	114 358 (11 506)	1 065 387 (291 350)	1 216 125 (423 834)	-	-	-
Трансфер во				-			
- исправка на вредноста за Група 1	64 443	(55 223)	(9 220)	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	(13 441)	33 220	(19 779)	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	(1 430)	(105 256)	106 686	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	(55 846)	(55 846)	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-			-	-	-
(Отишани побарувања)			(1 447 516)	(1 447 516)	-	-	-
Состојба на 31 декември	110 470	378 418	1 987 695	2 476 583	145 496	402 825	2 639 333
							3 187 654

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)**22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ (продолжение)****Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
2019		
2018		
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првоекласни инструменти на обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	1 474 785	1 807 781
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	754 596	922 425
банкарски гаранции	603 316	841 289
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	572 083	480 308
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	16 842 351	15 183 313
имот за вршење дејност	11 076 812	12 295 219
Залог на подвижен имот	1 050 691	950 025
Останати видови обезбедување	672 357	506 845
Необезбедени	33 451 108	30 676 975
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	66.498.099	63.664.180

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА****A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположиви за продажба според видот на финансискиот инструмент**

	Во илјади денари		
	тековна	претходна	
	година	година	
	2019	2018	
<i>Должнички хартии од вредност</i>			
Благајнички записи	-	-	-
Државни записи	-	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Обврзници издадени од страна на државата	-	-	-
Корпоративни обврзници	-	-	-
Останати должнички инструменти	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Котирани	-	-	-
Некотирани	-	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>			
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-	-
Останати сопственички инструменти	<u>81 426</u>	<u>80 059</u>	<u>80 059</u>
Котирани	<u>81 426</u>	<u>80 059</u>	<u>80 059</u>
Некотирани	<u>81 426</u>	<u>80 059</u>	<u>80 059</u>
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположиви за продажба	<u>81.426</u>	<u>80.059</u>	<u>80.059</u>

	во илјади денари							
	тековна година 2019			претходна година 218				
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>Движење на исправката на вредноста</i>								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположиви за продажба

Во илјади денари					
Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Сметководс твена вредност на 31.12.2019	Тековна година 2019	Сметководс твена вредност на 31.12.2019	Претходна година 2018	Објективна вредност на 31.12.2018
Средства расположиви за продажба прекласифицирани до 31.12.2019 (тековна година) во					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани до 31.12.2018 (претходна година) во					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположиви за продажба

	Биланс на успех 2019	Останати добивки/(загуби) 2019	Биланс на успех 2018	Останати добивки/(загуби) 2018	Во илјади денари
Период пред прекласификација					
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки					
- приходи од камата					
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти					
- приходи од камата					
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-	-
Период по прекласификација					
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од баенки					
- приходи од камата					
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти					
- приходи од камата					
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

Во илјади денари			
Биланс на успех 2019 (тековен период)	Останати добивки/за 2019	Биланс на успех 2018 (претходен период)	Останати добивки/за 2018

Средства расположиви за продажба
прекласифицирани во кредити и побарувања
од банки

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа
- промена во објективната вредност на нето основа

Средства расположиви за продажба
прекласифицирани во кредити и побарувања
од други комитенти

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа
- промена во објективната вредност на нето основа

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)**23.2 ВЛОЖУВАЊЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ**

	Во илјади денари	
	Тековна	Претходна
	година	година
	2019	2018
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благарнички записи	-	-
Државни записи	4 565 809	3 548 553
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	4 044 934	2 254 138
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	<u>8 610 743</u>	<u>5 802 691</u>
 Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	8.610.743	5.802.691
(Исправка на вредноста)	-	(12 807)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	8.610.743	5.789.884

	во илјади денари							
	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	12 807	12 807	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	19 503
	-	-	-	-	-	-	-	(18 567)
Трансфер во								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземни средства врз основа на иснаплатени побарувачи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувачи)	-	-	(12 807)	(12 807)	-	-	-	11 871
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	12.807

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

24. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

А. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		Тековна година 2019	Претход- на година 2018	Тековна година 2019	Претход- на година 2018
-	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100%

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Во илјади денарки	
				Приходи	Добивка/ (загуба) за фин. год.
На ден 31.12.2019	-	-	-	-	-
На ден 31.12.2018	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Побарувања од купувачите	17 540	268 852
Однапред платени трошоци	19 240	2 217
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надоместоци	17 783	32 309
Побарувања од вработени	4 048	4 033
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато		
Залихи на материјали	8 368	4 730
Нумизматички збирки	9 907	9 907
Експозитура Арка (судски спор)	-	-
Побарувања по исплати по странски Виза картички	197 424	168 113
Останато	1 113 600	8 947
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	1.387.910	499.108
(Исправка на вредноста)	(32 085)	(44 634)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	1.355.825	454.474

Во рамки на останати средства во ставката останато, износот од 1 102 796 илјади МКД се однесува на средства за пензии за декември 2019 година исплатени од средствата на Банката, надоместени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 3 јануари 2020 година

	во илјади денари							
	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	13	103	44 518	44 634	-	-	-	61 942
Исправка на вредноста за годината	-	96	19 437	19 553	-	-	-	31 989
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	-	-	(4 190)	(4 190)	-	-	-	(28 489)
Трансфер во								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отишани побарувања)	(8)	-	(27 884)	(27 892)	-	-	-	(20 808)
Состојба на 31 декември	5	199	31.881	32.085	-	-	-	44.634

26. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

27. ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Стапени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2018	17 706	744 157	26 971	75 452	7 657	871 943
преземени во текот на год. (продадени во текот на год.)	-	13 718	-	5 371	(790)	18 299
(пренос во сопствени средства)	(728)	(260 202)	(2 001)	(13 486)	(4 693)	(281 110)
Состојба на 31 декември 2018	16.978	497.673	24.970	67.337	2.174	609.132
Состојба на 1 јануари 2019	16 978	497 673	24 970	67 337	2 174	609 132
преземени во текот на год. (продадени во текот на год.)	-	60 360	-	16 612	-	76 972
(пренос во сопствени средства)	(317)	(218 344)	-	-	(15)	(218 676)
Состојба на 31 декември 2019	16.661	339.689	24.970	83.949	2.159	467.428
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2018	17 706	545 959	26 971	73 772	6 123	670 531
загуба поради оштетување во текот на годината	-	18 488	-	2 269	(441)	20 316
(продадени во текот на год.)	(728)	(129 832)	(2 001)	(13 486)	(4 637)	(150 684)
Состојба на 31 декември 2018	16.978	434.615	24.970	62.555	1.045	540.163
Состојба на 1 јануари 2019	16 978	434 615	24 970	62 555	1 045	540 163
загуба поради оштетување во текот на годината	-	17 621	-	6 656	610	24 887
(продадени во текот на год.)	(317)	(139 327)	-	-	(3)	(139 647)
Состојба на 31 декември 2019	16.661	312.909	24.970	69.211	1.652	425.403
Сегашна сметководствена вредност						
На 1 јануари 2018	-	198 198	-	1 680	1 534	201 412
На 31 декември 2018	-	63.058	-	4.782	1.129	68.969
На 31 декември 2019	-	26.780	-	14.738	507	42.025

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се состојат од средства кои не се користат во редовното работење на Банката, освен во ретки случаи кога Банката ги користи за сопствени активности Во текот на 2019 година, Банката евидентирала загуби поради оштетување на овие средства во вкупен износ од 24 887 илјади денари (2018 20 316 илјади денари)

Во овој период, Банката продаде 10 средства (2018 16 средства) со вкупна вредност од 83 359 илјади денари (2018 130 464 илјади денари), а превзеде 7 објекти (2018 8 објекти) со вкупна вредност од 36 607 илјади денари (2018 14 946 илјади денари) Преземени се активности за подготовкa на средствата преземени во текот на 2019 година за продажба бидејќи генералната политика на Банката е овие објекти да се продадат во период од 3 години

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

	Интерио развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерио развиени нематер. средства	Други нематери- јални средства	Нематер. средства во подготовка	Вложувања во немат. средства земени во закуп	Вкупно
Набавка вредност							
Состојба на 1 јануари 2018	-	737 948	-	-	8 756	-	746 704
зголемувања преку нови набавки	-	31 821	-	-	-	-	31 821
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	769.769	-	-	8.756	-	778.525
Состојба на 1 јануари 2019	-	769 769	-	-	8 756	-	778 525
зголемувања преку нови набавки	-	62 996	-	-	-	-	62 996
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	832.765	-	-	8.756	-	841.521
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2018	-	642 041	-	-	-	-	642 041
амортизација за годината	-	35 400	-	-	-	-	35 400
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради ощтетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	677.441	-	-	-	-	677.441
Состојба на 1 јануари 2019	-	677 441	-	-	-	-	677 441
амортизација за годината	-	38 617	-	-	-	-	38 617
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради ощтетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	716.058	-	-	-	-	716.058
Сегашна сметководствена вредност							
На 1 јануари 2018	-	95 907	-	-	8 756	-	104 663
На 31 декември 2018	-	92.328	-	-	8.756	-	101.084
На 31 декември 2019	-	116.707	-	-	8.756	-	125.463

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

- Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства за кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката**

	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематер. средства	Други нематер. јалини средства	Нематер. средства во подготовкa	Вложувањ. во немат. средства земени во закуп	Вкупно
--	-----------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	--	--------

**Сегашна
сметководствена
вредност на
31 декември 2018
година
31 декември 2019
година**

На 31 декември 2019 и 2018 година, Банката нема нематеријални средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА**A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

								Во илјади денари	
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останатата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготвотка	Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	Вкупно
Набавка вредност									
На 1 јануари 2018	-	1 256 515	5 841	922 900	57 904	47 557	7 620	150 741	2 449 078
зголемувања	-	40 749	-	19 791	2 528	116	8 042	21 102	92 328
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	(18 039)	-	(427)	-	-	-	-	(18 466)
(отуѓувања преку деловни комбинации) пренос во нетековни средства кон се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кон се чуваат за продажба)	-	24 401	-	(4 086)	-	(24 487)	-	(4 904)	(9 076)
останати преноси	-	1 303 626	5 841	938 178	60 432	23 186	15 662	166 939	2 513 864
На 31 декември 2018									
На 1 јануари 2019	-	1 303 626	5 841	938 178	60 432	23 186	15 662	166 939	2 513 864
зголемувања	-	24 259	55	48 830	4 268	-	55 512	9 275	142 199
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	(59 025)	-	(62 297)	(5 617)	-	-	(2 840)	(129 779)
(отуѓувања преку деловни комбинации) пренос во нетековни средства кон се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кон се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	1 268 860	5 896	924 711	59 083	23 186	19 903	173 374	2 475 013
Амортизација и оштетување									
На 1 јануари 2018	-	565 972	5 841	792 640	41 897	21 372	-	113 883	1 541 605
амортизација за годината	-	31 161	-	54 767	2 054	1 190	-	13 259	102 431
загуба поради оштет.во текот на год, (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	2 275	-	-	-	-	-	-	2 275
(отуѓување и расходување)	-	(7 591)	-	(414)	-	-	-	-	(8 005)
(пренос во нетековни средства кон се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кон се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	10 283	-	(4 063)	-	(10 283)	-	(4 283)	(8 346)
На 31 декември 2018									
На 1 јануари 2019	-	602 100	5 841	842 930	43 951	12 279	-	122 859	1 629 960
амортизација за годината	-	31 481	3	47 731	2 014	580	-	16 293	98 102
загуба поради оштет.во текот на год, (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	298	-	-	-	-	-	-	298
(отуѓување и расходување)	-	(30 588)	-	(61 976)	(5 574)	-	-	(2 840)	(100 978)
(пренос во нетековни средства кон се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кон се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	603 291	5 844	828 685	40 391	12 859	-	136 312	1 627 382
Сегашна сметководствена вредност									
На 1 јануари 2018	-	690 543	-	130 260	16 007	26 185	7 620	36 858	907 473
На 31 декември 2018		701 526		95 248	16 481	10 907	15 662	44 080	883 904
На 31 декември 2019	-	665 569	52	96 026	18 692	10 327	19 903	37 062	847 631

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

- Б.** Сметководствена вредност на материјалните средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Во илјади денари	
							Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земии под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на 31 декември 2018 година	-	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2019 година	-	-	-	-	-	-	-	-

Градежните објекти на Банката на 31 декември 2019 година вклучува имот со нето сметководствена вредност од 2 969 илјади денари (2018 - 3 452 илјади денари) за кој Банката не поседува соодветни документи за сопственост што се должи на некомплетна катастарска евиденција

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	Тековна година 2019	Претходна година 2018	Во илјади денари	
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33 123	-		
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	95 126		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	31 декември 2019		Во илјади денари		31 декември 2018	
	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа
Дериватни с-ва чuvани за управув, со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од др. компоненти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обвр, чuvани за управув, со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

B. Непризнаени одложени даночни средства

	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Признаени во капитал	Во итдишленари Состојба на 31 декември
31 декември 2018				
Цериватии се чуваат за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од други компоненти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од претпост	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувача	-	-	-	-
Цериватии обврски чуваани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Непокористени даночни загуби и непокористени даночни кредити	-	-	-	-
Останатото	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположени за продажба	-	-	-	-
Западта од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В. Усогласување на движениета на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината (продолжение)**

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Признаени во капитал	Во илјади денари Состојба на 31 декември
31 декември 2019				
Цериватии се чуваат за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувача од други компоненти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од претпост	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Неодвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувача	-	-	-	-
Цериватии обврски чуваани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Непекористени даночни загуби и непекористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположени за продажба	-	-	-	-
Заптита од ризик од парничните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	-	-

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ**A. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	Во илјади денари Тековна година 2019	Претходна година 2018
Нематеријални средства	-	-
Неодвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

**31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУЃУВАЊЕ
(продолжение)**

Б. Група за отуѓување

	Во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Оберски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	Во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

32. ОБВРСКИ ЗА ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргуваче</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартии од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно обврски за тргуваче	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

33. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	Тековна година 2019		Претходна година 2018		Во илјади денари
	договорна	сегашна	договорна	сегашна	
	сметковод-ствена	вредност, платлива	сметковод-ствена	вредност, платлива	
<i>Депозити на банки</i>					
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>					
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>					
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>					
Останати обврски	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-

	тековна година 2019			претходна година 218			во илјади денари
	Исправка	Исправка	Исправка	Вкупно	Исправка	Исправка	
	на	на	на	исправка	на	на	
<i>Движење на исправката на вредноста</i>							
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослобод на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Трансфер во</i>							
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на иенаплатени побарувачи)	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отишани побарувачи)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

34. ДЕПОЗИТИ**34.1 ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ**

	Тековна година 2019		Претходна година 2018	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Тековни сметки			Во илјади денари	
во домашни банки	10 862	-	21 820	-
во странски банки	8 866	-	11 876	-
Депозити по видување				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	219 807	-	107 379	-
Ограничени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	18 620	-	18 328	-
Останати депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	81	-	101	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	258.236	-	159.504	-

Ограничите депозити во странски банки во износ од 18 620 илјади денари (2018 18 328 илјади денари) претставуваат депозити на банки од Србија за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 221)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

34. ДЕПОЗИТИ (продолжение)**34.2 ДЕПОЗИТИ НА ДРУГИ КОМИНТЕНТИ**

	Тековна година 2019		Претходна година 2018		Во илјади денари
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва					
Тековни сметки	13 980 721	-	9 946 944	-	
Депозити по видување	136 203	-	215 535	-	
Орочени депозити	985 196	1 037 553	1 425 692	1 073 983	
Ограничени депозити	524 576	472 683	296 481	603 598	
Останати депозити	10 790	-	12 347	-	
Обврски врз основа на камати за депозити	21 110	-	27 047	-	
	15 658 596	1 510 236	11 924 046	1 677 581	
Држава					
Тековни сметки	48 069	-	71 089	-	
Депозити по видување	-	-	-	-	
Орочени депозити	-	-	-	-	
Ограничени депозити	34	650	158	650	
Останати депозити	-	-	-	-	
Обврски врз основа на камати за депозити	12	-	3	-	
	48 115	650	71 250	650	
Непрофитни институции кон им служат на домаќинствата					
Тековни сметки	519 236	-	504 053	-	
Депозити по видување	-	-	-	-	
Орочени депозити	123 412	34 180	155 497	21 480	
Ограничени депозити	3 967	2 213	7 003	-	
Останати депозити	-	-	-	-	
Обврски врз основа на камати за депозити	444	-	674	-	
	647 059	36 393	667 227	21 480	
Финансиски друштва, освен банки					
Тековни сметки	49 450	-	59 677	-	
Депозити по видување	-	-	-	-	
Орочени депозити	105 878	1 360 242	71 050	1 659 490	
Ограничени депозити	10 116	32 373	179	31 405	
Останати депозити	-	-	-	-	
Обврски врз основа на камати за депозити	24 612	-	27 308	-	
	190 056	1 392 615	158 214	1 690 895	
Домаќинства					
Тековни сметки	25 726 005	-	21 718 430	-	
Депозити по видување	29 073	-	14 329	-	
Орочени депозити	16 609 210	17 723 654	17 570 504	16 903 275	
Ограничени депозити	1 645 481	776 055	1 466 708	1 119 531	
Останати депозити	-	-	-	-	
Обврски врз основа на камати за депозити	79 913	-	73 778	-	
	44 089 682	18 499 709	40 843 749	18 022 806	
Нерезиденти, освен банки					
Тековни сметки	454 536	-	567 368	-	
Депозити по видување	864	-	1 308	-	
Орочени депозити	127 446	163 154	148 689	171 566	
Ограничени депозити	37 964	20	35 116	19	
Останати депозити	-	-	-	-	
Обврски врз основа на камати за депозити	445	-	410	-	
	621 255	163 174	752 891	171 585	
Тековна достасаност	11 348 177	(11 348 177)	11 283 154	(11 283 154)	
Вкупно депозити на други коминенти	72.602.940	10.254.600	65.700.531	10.301.843	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

35. ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадено должнички хартии од вредност	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**A. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот**

	Тековна година 2019		Во илјади денари	
	краткорочни	долгорочни	Претходна година 2018	
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	64 807	-	145 554
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	139	-	311	-
нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	149 398	-	-	149 398
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	1 192	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	31 089	(31 089)	81 708	(81 708)
Вкупно обврски по кредити	180.626	33.718	83.211	213.244

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)**Б. Обврски по кредити според кредитодавателот**

	Тековна година 2019		Претходна година 2018	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
Агенција за управување со средства – долгочен кредити во износ од 149 398 илјади денари (2018 149 398 илјади денари) достасува еднократно во јануари 2020 година.	149 398	-	1 192	149 398
Соодветниот трошок за овој кредит изнесува 1,5% годишно				
Македонска банка за поддршка на развојот - со рок на достасување во 2020 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво (2018 1%)	139	64 807	311	145 554
	149 537	64 807	1 503	294 952
<i>странички извори:</i>				
Други банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	31 089	(31 089)	81 708	(81 708)
Вкупно обврски по кредити	180.626	33.718	83.211	213.244

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

	<u>Достасува</u>	<u>Каматна стапка</u>	Во илјади денари	
			Тековна година 2019	Претходна година 2018
<i>Обврски по субордниирани депозити</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
<i>Обврски по субордниирани кредити</i>			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
<i>Обврски по субордниирани издадени должнички хартии од вредност</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
Откупливи приоритетни акции			-	-
Вкупно субордниирани обврски			-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

38. ПОСЕБНА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВИРАЊА

	Посебна резерва за вонбилиансни кредитни изложењности	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судески спорови	Резервирања за пензии и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за иноволни договори	Останати резервирања	Во илјадиленари
							Вкупно
Состојба на 1 јануари 2018 год	81 798	18 704	31 546	-	-	-	132 048
дополнителни резервирања во текот на годината	19 177	466	3 301	-	-	-	22 944
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(1 289)	(266)	-	-	-	(1 555)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(21 482)	(3 054)	(537)	-	-	-	(25 073)
Состојба на 31 декември 2018 год.	79.493	14.827	34.044	-	-	-	128.364
Состојба на 1 јануари 2019 год	79 493	14 827	34 044	-	-	-	128 364
дополнителни резервирања во текот на годината	38 655	475	3 428	-	-	-	42 558
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(945)	(74)	-	-	-	(1 019)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(84 181)	(4 326)	(1 478)	-	-	-	(89 985)
Состојба на 31 декември 2019 год.	33.967	10.031	35.920	-	-	-	79.918

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи

Основните користени актуарски претпоставки се следните

	2019	2018
Каматна стапка	3,10%	3,20%
Просечен пораст на плати	4,00%	4,00%
Стапка на инфлација	2,00%	2,00%

Стапка на морталитет

Од студијата на стапките на морталитет од минатите години ја утврдивме илустративната очекувана стапка на морталитет во Република Северна Македонија. Користена е таблица за морталитет, која претставува разумна апроксимација на долгочината стапка на морталитет во земјата

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

39. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	Претходна
	Тековна	година
	2019	2018
Обврски кон добавувачите	16 284	38 893
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	137	77
Пресметани трошоци	40 888	93 535
Разграничен приходи од претходна година	125 873	116 195
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато		
Приоритетни кумулативни акции	90 978	90 978
Обврски за дивиденда на приоритетни акции	2 995	2 067
Оспорени трансакции со VISA картички	4 561	1 839
Неалоцирани приливи по депозити и останати приливи обврски кон трговци за недостасани рати по кредитни картички	583 758	463 219
Повеќе уплатени средства на кредитни картички	20 432	22 673
Обврски за затварање трансакциски сметки - стечај	29 352	25 629
Обврски за порамнување со VISA	12 453	12 464
Предвремени отплати по кредити и останати обврски	2 052	702
	<u>89 448</u>	<u>61 843</u>
Вкупно останати обврски	<u>1.019.211</u>	<u>930.114</u>

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции на Банката на 31 декември 2019 година изнесуваат 227 444 приоритетни акции со номинална вредност од 400 денари (2018 – 400 денари)

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции даваат право на првенство во исплата на дивидендата и немаат право на глас. Приоритетните акции не учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

На 31 декември 2019 година, Банката издвои износ од 1 592 илјади денари како дивиденда за сопствениците на неоткупливите кумулативни приоритетни акции за 2019 година (2018 – 2 047 илјади денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ**A. Запишан капитал**

	Во денари		Број на издадени акции				Во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		Обични акции		Неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	Неоткупилни приоритетни акции	Обични акции	Тековна година 2019	Претходна година 2018	Тековна година 2019	Претходна година 2018	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Состојба на 1 јануари – целосно платени запишани акции во текот на годината	201.1	400	17 460 180	17 460 180	227 444	227 444	3 602 220	3 602 220
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември – целосно платени	17.460.180	17.460.180	227.444	227.444	3.602.220	3.602.220		

B. Дивиденди**B.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката**

	Во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	910	3 320 845

Објавените дивиденди и платени во 2019 година во износ од 910 илјади денари (2018 – 2 274 илјади денари) вклучуваат бруто дивиденда за имателите на приоритетни акции. Овие дивиденди се признаени во билансот на успех.

Во декември 2018 година, врз основа на Одлука на Собранието на акционери, Банката изврши исплатата на авансна дивиденда на имателите на обичните акции во вкупен износ од 1 274 593 илјади денари како и на имателите на приоритетни акции во вкупен износ од 1 137 илјади денари.

	тековна година 2019	претходна година 2018
Дивиденда по обична акција	0,00	117,00
Аванс на дивиденда по обична акција	0,00	73,00
Дивиденда по приоритетна акција	4,00	9,00
Аванс на дивиденда по приоритетна акција	0,00	5,00

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Б. Дивиденди (продолжение)

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	Во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Објавени дивиденди 31 декември	-	-
	тековна година 2019	Во денари претходна година 2018
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Структурата на акционерите кон имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2019 и 31 декември 2018 година официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија е следната

Име на акционерот	Во илјади денари		Во %	
	тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Национална Банка на Грција	3 323 094	3 323 094	94,64%	94,64%
Останати	188 148	188 148	5,36%	5,36%
Вкупно	3.511.242	3.511.242	100,00%	100,00%

Запишаниот капитал на Банката на 31 декември 2019 година го сочинуваат 17 460 180 потполно платени обични акции со номинална вредност од 201,1 денари

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собранието на Банката за еквивалент од една обична акција, како и право да учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Ревалоризациони резерви за средства расположливи за продажба

Овие ревалоризациони резерви се состојат од нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, се додека истите не се продадат или се оцени дека истите се обезвреднети, како и износот на утврдената разлика кога исправката на вредноста на кредитот кој што е наплатен по пат на превземање на средства, е повисока од 20% од почетната вредност на превземеното средство, при што кумулативните нереализирани добивки или загуби претходно признати во рамките на ревалоризационите резерви се признаваат во нето добивката или загубата за периодот

Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива Банката треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан од Законот за трговски друштва или од Статутот на Банката

Останати резерви

Останатите резерви претставуваат фонд кој е утврден врз основа на интерната политика на Банката и се користи за разни намени, класифицирани како рестриктивни

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА**A. Основна заработка по акција**

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2019	2018
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето-добивка за годината	2 371 129	2 746 346
Двиденда за неоткупни приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>2 371 129</u>	<u>2 746 346</u>
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>2.371.129</u>	<u>2.746.346</u>
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17 460 180	17 460 180
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	<u>17.460.180</u>	<u>17.460.180</u>
Основна заработка по акција (во МКД)	<u>135,80</u>	<u>157,30</u>

B. Разводната заработка по акција

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2019	2018
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции(разводната)</i>		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	2 371 129	2 746 346
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	<u>2.371.129</u>	<u>2.746.346</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА (продолжение)**Б. Разводната заработка по акција (продолжение)**

	Број на акции	
	тековна	претходна
	година	година
	2019	2018
<i>Пондериран просечен број на обичните акции(разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17 460 180	17 460 180
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет) на 31 декември	17.460.180	17.460.180
 Разводната заработка по акција (во МКД)	 135,80	 157,30

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА**42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2019	2018
 Платежни непокриени гаранции		
во денари	1 174 569	801 423
во странска валута	182 735	233 097
во денари со валутна клаузула	18 837	23 762
 Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	396 086	390 029
во странска валута	13 588	73 131
во денари со валутна клаузула	797 873	602 689
 Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	105 510	79 137
во денари со валутна клаузула	-	-
 Неискористени пречекорувања по тековни сметки	1 873 531	1 724 970
Неискористени лимити по кредитни картички	5 639 913	5 771 824
 Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	3 527 207	4 290 626
Останати непокриени потенцијални обврски	1 551	1 482
Издадени покриени гаранции	249 959	272 518
Покриени акредитиви	29 265	5 852
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва (Посебна резерва)	14.010.624	14.270.540
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	(33 967)	(79 493)
	13.976.657	14.191.047

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (продолжение)

Потенцијалните обврски на Банката се состојат од обврски по основ на гаранции, акредитиви, неискористени пречекорувања по тековни сметки, неискористени лимити по кредитни картички и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица

Од вкупните потенцијализирани обврски по основ на издадени покриени и непокриени гаранции со рок на достасување до една година се во износ од 1 652 466 илјади денари (2018 1 480 934 илјади денари) Покриените и непокриените акредитиви се со рок на достасување до 1 година (2018 1 година) Неискористените пречекорувања по тековни сметки се краткорочни

Потенцијалните обврски по основ на неискористените пречекорувања по тековни сметки и неискористени лимити по кредитни картички се необезбедени и истите се отповикливи во случај на влошување на кредитната способност на должникот Каматните стапки на тековни сметки и на кредитните картички во 2019 се движат од 4,75% до 10,50% (2018 година 9,56% до 11,25%)

Потенцијалните обврски на Банката спрема правни лица по основ на гаранции и акредитиви се неотповикливи, додека неискористените кредитни лимити одобрени на правни лица се подложни на годишно ревидирање Освен покриените гаранции и акредитиви кои се обезбедени со депозит, останатите непокриени гаранции и акредитиви, како и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица се обезбедени со хипотека на недвижен имот, залог на подвижен имот, гаранции и сл

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2019 година, за кои се направени соодветни анализи врз основа на кои раководството на Банката смета дека конечниот исход на овие спорови ќе биде решен на штета на Банката поради што можат да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови, изнесува 10 031 илјади денари (2018 14 827 илјади денари) Наведениот износ ги вклучува и затезните камати и останати судски трошоци Согласно наведеното во 2019 година, Банката изврши резервирање врз основа на судски спорови во износ од 475 илјади денари (2018 466 илјади денари)

42.2 ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Вкупно потенцијални средства	-	-
	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

43. РАБОТИ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

	Тековна година 2019			Претходна година 2018			Во илјади денари	
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција		
<i>Администрирање на средства во име и за сметка на трети лица</i>								
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-	-	
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити во денари	266 075	266 023	52	275 537	275 378	159		
Кредити во странска валута	135 086	135 086	-	300 655	300 655	-		
Др побарувања во денари	1 142 674	1 142 674	-	1 021 719	1 021 727	(8)		
Др побарувања во странска валута	402 897	402 897	-	460 269	460 420	(151)		
<i>Управување на средства во име и за сметка на трети лица</i>								
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-	-	
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	
Др побарувања во денари	-	-	-	-	-	-	-	
Др побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Старателски сметки</i>	44 168	44 168	-	40 158	40 158	-		
<i>Останато</i>	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно	1.990.900	1.990.848	52	2.098.338	2.098.338	-	-	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ**A. Биланс на состојба**

							Во илјади денари
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- женни друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поворзани страни		Вкупно
31 декември 2019							
Средства							
Тековни сметки	3 694	-	-	-	-	-	3 694
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-	
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити	-	-	-	1 291	2 631	3 922	
потребувачки кредити	-	-	-	107	24	131	
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-	
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-	
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-	
Останати средства							
Вкупно	3.694			1.398	2.655	7.747	
Обврски							
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-	
Депозити	3	-	-	63 552	220 237	283 792	
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	43 800	-	-	1	-	43 801	
Вкупно	43.803			63.553	220.237	327.593	
Потенцијални обврски							
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-	
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-	
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-	
Вкупно							
Потенцијални средства							
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-	
Вкупно							

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)

A Биланс на состојба (продолжение)

							Во илјади денари
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- женји друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поврзани страни		Вкупно
31 декември 2018							
Средства							
Тековни сметки	1 106	-	-	-	-	-	1 106
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити	-	-	-	1 485	2 922	4 407	
потребувачки кредити	-	-	-	-	-	-	
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-	
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-	
останати кредити и побарувања	-	-	-	208	37	245	
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-	
Останати средства							
Вкупно	1.106			1.693	2.959	5.758	
Обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	
Депозити	3	-	-	55 314	107 939	163 256	
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	43 089	-	-	446	-	43 535	
Вкупно	43.092			55.760	107.939	206.791	
Потенцијални обврски							
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-	
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-	
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-	
Вкупно							
Потенцијални средства							
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-	
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-	
Вкупно							

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)

Б. Приходи и расходи кон произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- женни друштва	Раково- ден кадар на банката	Во илјади денари					
					Останати поврзани страни	Вкупно				
2019 тековна година										
Приходи										
Приходи од камата	1	-	-	70	176	247				
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	18	4	22				
Нето-приходи од тргувanje	-	-	-	-	-	-				
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-				
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-				
Останати приходи	-	-	-	4	1	5				
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-				
Вкупно	1	-	-	92	181	274				
Расходи										
Расходи за камата	-	-	-	762	3 143	3 905				
Расходи за провизии и надомести	108	-	-	-	-	108				
Нето-загуби од тргувanje	-	-	-	-	-	-				
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-				
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-				
Останати расходи	111 974	-	-	23 855	-	135 829				
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-				
Вкупно	112.082	-	-	24.617	3.143	139.842				

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)**Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжение)**

	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- женни друштва	Раково-ден кадар на банката	Во илјади денари					
					Останати поврзани страни	Вкупно				
2018 претходна година										
Приходи										
Приходи од камата	-	-	-	79	175	254				
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	46	2	48				
Нето-приходи од тргуваче	-	-	-	-	-	-				
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-				
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-				
Останати приходи	-	-	-	24	-	24				
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-				
Вкупно	-	-	-	149	177	326				
Расходи										
Расходи за камата	7	-	-	766	864	1 637				
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-				
Нето-загуби од тргуваче	-	-	-	-	-	-				
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-				
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-				
Останати расходи	99 391	-	-	33 389	-	165 490				
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-				
Вкупно	99.398	-	-	34.155	-	167.127				

Б. Надомести на раководниот кадар на банката

	Тековна година 2019	Претходна година 2018
Краткорочни користи за вработените	23 843	33 377
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плакања на вработените врз основа на акции подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плакања на вработените врз основа на акции подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	23.843	33.377

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)

Поврзаните субјекти ги вклучуваат најголемите акционери, афилијациите и претпријатија во заедничка сопственост, контрола/управување на Банката, или чии активности се контролирани од страна на Банката. Раководниот кадар на Банката ги вклучува членовите на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Банката и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

Националната банка на Грција е прикажана под Матично друштво и е матична банка на Банката. Трансакциите прикажани под Останати поврзани страни главно се поврзани со НБГ Каиро, поврзано лице во НБГ групацијата, компанија под заедничка контрола, како и поврзаните лица на раководниот кадар.

45. НАЕМИ

A. Наемодавател

A.1 Побарувања по финансиски наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем			
	Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2019 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-
31 декември 2018 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на побарувањата по оперативен наем			
	Вкупно побарувања по оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2019 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	1 874	1 874	-	-
31 декември 2018 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	2 427	2 427	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

45. НАЕМИ (продолжение)**A. Наемодавател (продолжение)****A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми (продолжение)**

	Земјиште	Градежни објекти	Транс-портни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Во илјади денари	
						Други ставки на недвижности и опрема	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем							
31 декември 2019 година	-	10 328	-	-	-	-	10 328
31 декември 2018 година	-	10 907	-	-	-	-	10 907

Договорените побарувања за наем се однесуваат на дел од имот преземен за наплата на ненаплатени побарувања и помал дел сопствен имот кој што Банката во изминатиот период го користела за свои потреби но повеќе не го користи и го издава под наем на трети страни Договорите за наем содржат клаузула на ревидирање на договорената цена на наемот согласно пазарните услови, во случај ако наемателот го остварува своето право да го обнови договорот за наем Идните приходи од наем се приближни на нивото на тековните приходи од наемници

B. Наемател**B.1 Обврски по финансиски наеми**

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

45. НАЕМИ (продолжение)**Б. Наемател (продолжение)****Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжение)**

	<u>Земјиште</u>	<u>Градежни објекти</u>	<u>Транс-портни средства</u>	<u>Мебел и канцела-рисква опрема</u>	<u>Останата опрема</u>	<u>Ставки на недвижности и опрема</u>	Вкупно	Во илјади денари
Вредност на имотот земен под финансиски наем								Други
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2018 година	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2018 година	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2019 година	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

45. НАЕМИ (продолжение)**Б. Наемател (продолжение)****Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми**

	Вкупно обврски по оперативни наеми	Во илјади денари		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-

46. ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

	Тековна година 2019	Во илјади денари		Претходна година 2018
		пондери- рана просечна цена за акцији	брой на опциите за акцији	
Датум на давање на опцијата	-	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Очекуван принос на дивиденда	-	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-
 Состојба на 1 јануари	 Тековна година 2019	 Претходна година 2018		
Промени во текот на годината				
Опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
Опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
Останати дадени опции	-	-	-	-
Форфетирани опции	-	-	-	-
Опции со истечен краен рок	-	-	-	-
 Состојба на 31 декември	 Тековна година 2019	 Претходна година 2018		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

47. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски Според проценките на раководството на Банката не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа

48. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Во последните месеци од 2019 година, првите вести во врска со COVID-19 (корона вирусот) стигнаа од Кина Кон крајот на годината, до Светската Здравствена Организација беше пријавен лимитиран број случаи на заразени со непознат вирус Во текот на првите месеци од 2020 година, вирусот се прошири глобално и неговото негативно влијание зазема замав Менаџментот го смета ова ширење на заразата за некорективен последователен настан по датумот на билансот на состојба Иако ова е се уште ситуација во развој во моментот на изготвување на овие финансиски извештаи, до денес не е забележано позначително влијание врз редовното работење на Банката, но сепак, влијанието кое може да го има во иднина се уште не може да се предвиди Поради фактот што ситуацијата е се уште актуелна, менаџментот смета дека не може да се обезбеди квантитативна проценка на потенцијалното влијание на оваа зараза врз Банката

Во зависност од тоа како ќе се развива понатаму ситуацијата со COVID кризата, банкарскиот сектор ќе се соочува со ефекти во смисла на намалување на приходите, намален обем на кредитирање и можно влошување на квалитетот на кредитите Поради тоа што кризата се појави токму пред Нова Година и првиот случај на заболен во Република Северна Македонија се појави на крајот од месец февруари 2020 година, Банката не го зема во предвид потенцијалното економско влијание поради малата информираност во врска со вирусот тој период Кризата почна да навлегува во домашната економија во текот на месец март 2020 година, кога власта почна да применува посебни здравствени и економски мерки

Мерки применети од страна на НБРСМ

На 20 03 2020 година, НБРСМ воведе измени во прудентната регулатива од времен карактер кои се однесуваат на нефункционалните и реструктуирани изложености Во овој дел, особено измените во регулативата со период на важност до 30 09 2020 година, дозволуваат банките за сите клиенти со кредитна изложеност (компании и физички лица) со редовен статус заклучно со датум 29 02 2020 да ги применуваат следниве стандарди

- Прагот од 90 денови на доцнење при доделување нефункционален статус се зголемува на 150 денови на доцнење за сите клиенти (компании и физички лица) класифицирани како редовни на крајот од месец февруари 2020 година, како и за сите нови изложености класифицирани во А и Б категорија во периодот до 30 09 2020 година,
- Сите промени во договорните услови (амортизационен план, вклучувајќи и одобрување грејс период, промена во изготвување на цената) за сите клиенти (компании и физички лица), со статус редовни на крајот од февруари 2020 година, нема да бидат со третман на реструктуирани и тие изложености нема да имаат статус на реструктуирани изложености Во овој поглед, новата регулатива ги препознава напорите кои банките ги прават за решавање на проблемите на клиентите преку потребни прилагодувања во кредитните услови кои не се последица на индивидуални финансиски потешкотии на клиентите, туку резултат на вонредните услови кои им се наметнати со кризата,
- Банките имаат право да извршат до два пати измени во кредитните услови по клиент заклучно со месец септември 2020 година, без истите да имаат третман на реструктуирани, на тој начин избегнувајќи ја рекласификацијата на клиентите и потреба за нова исправка на вредноста
- Промените во договорните услови на сите веќе реструктуирани изложености со статус редовни реструктуирани т.е. измените во кредитните услови за овие клиенти нема да резултираат во нивна рекласификација во нефункционални реструктуирани изложености

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

48. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА (продолжува)

Со измените, регулаторот ги ослободува банките од обврската да извршуваат финансиска анализа при процесот на кредитно одобрување на измените на кредитните услови за физичките лица За компаниите, регулаторот пропишува дека банките треба да прават минимална финансиска анализа, односно процесот на кредитно одобрување да биде наједноставен и што е можно побрз

НБРСМ повторно ја воведува нестандардната мерка во барањата од задолжителна резерва, која овозможува намалување на обврската за задолжителна резерва во денари за новите одобрени и реструктуирани кредити на компаниите во активностите за кои постои верување од страна на Владата на Република Северна Македонија дека ќе бидат најмногу погодени од ширењето на COVID-19

Мерки преземени од Владата

Владата објави дека во тек се преговори со ММФ, Светска банка и странски комерцијални банки за 600 милиони евра кредит, што изнесува 5 5% од БДП на земјата, како поддршка на budgetot и економијата

Владата најави запирање со сите активности на присилна наплата до крај на месец јуни, обврзувајќи ги банките да запрат со активностите на наплата и да ги деблокираат сметките на сите должници Понатаму, не смее да се иницира стечаен процес против било која компанија во периодот до истекот на 3 месеци по прекинот на оваа кризна состојба во земјата

Владата ја намали максималната каматна стапка која може да се примени кај должниците за 4 процентни поени за периодот кој се смета за Кризен период За физичките лица ова измена ќе се примени само на новите кредитни договори во текот на Кризниот период

За секој вработен во компаниите погодени со кризата се обезбедени околу 235 евра месечно (за месец април и мај) Како алтернатива, компаниите може да ја изберат опцијата на Државата за покривање 50% од социјалните приходи

Финансиска поддршка ќе биде обезбедена на сите граѓани кои ќе ги изгубат своите работни места поради кризата, и истовремено, Владата ги замрзна цените на основните производи од храна и лекови

Покрај износот од 5 7 милиони евра, Банката за развој на Република Северна Македонија објави дополнителен износ од 8 милиони евра за кредити без камата за микро, малите и средните претпријатија

Развојна Банка на Северна Македонија, во соработка со Европската Инвестициска Банка објави дополнителна кредитна линија во износ од 50 милиони евра за малите и средни претпријатија со цел да се надминат проблемите кои потекнуваат од новата ситуација со ширењето на вирусот COVID-19

Банкарска Асоцијација

Во заедничка соработка, НБРСМ и сите банки, пред се предводени од големите банки, а во врска со промената во регулативата во однос на нефункционалните и реструктуирани кредити, постигнаа договор преку своите понуди да ја одложат отплатата на обврските по кредити до 6 месеци за сите физичките лица, но не покасно од 30 09 2020 година Со овие активности, членките на Банкарската Асоцијација, во соработка со НБРСМ, повторно ја потврдуваат својата општествена одговорност во исполнување на потребите на сите физички лица и компании кои се соочуваат или постои можност да се соочат со тешки проблеми поради вирусот COVID-19

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

48. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА (продолжува)**Идни перспективи**

Во оваа фаза се уште е тешко да се предвиди влијанието на кризата врз финансиските перформанси на Банката, сепак, можно е, и зависно од времетраењето на кризата, економијата да забави со соодветно влијание врз работењето на Банката. Со голема веројатност може да се очекува дека приходите ќе бидат погодени пред се поради намалената кредитна активност и обем на трансакциите. Иако менаџментот не е во можност да го квантификува влијанието од кризата, разумно е да се претпостави дека истото ќе биде негативно. Менаџментот ќе продолжи да го следи потенцијалното влијание и ќе ги презема сите неопходни чекори за ублажување на ефектите во зависност од развојот на кризата.

Не постојат други материјални настани по датумот на билансот на состојба, кои би биле предмет на известување во финансиските извештаи.

49. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	Во денари	
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1 USD	54,9518	53,6887
1 EUR	61,4856	61,4950